

Neni 23

Shuma e kompensimit të rrogës e përcaktuar në pajtim me nenin 5 të këtij ligji për vitin 2012 do të zbatohet nga 1 janari 2012, ndërsa për periudhën pas vitit 2012 do të zbatohet nga 1 janari 2013.

Neni 24

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurim shëndetësor.

Neni 25

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa neni 15 do të zbatohet në afat prej tetë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

920.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 април 2010 година.

Бр. 07-1581/1
8 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008 и 48/2009), во членот 3 став (1) точката 5 се менува и гласи:

„5) „Поврзано лице” во однос на одредено правно лице или физичко лице е:

а) поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 10% од акциите со право на глас или поседуваат помал процент и имаат посредна или непосредна контрола врз одлучувањето во тоа правно лице;

б) кое било друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, поседува најмалку 10% од акциите со право на глас или поседува помал процент и има посредна или непосредна контрола врз одлучувањето на тоа правно лице;

в) кое било друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер поседува, посредно или непосредно, повеќе од 20% од акциите со право на глас во првото правно лице;

г) физичко лице или правно лице кои имаат непосредна или посредна контрола, или се контролирани од или се под заедничка контрола на правното лице;

д) член на управен одбор, надзорен одбор или член на друг орган на управување или надзор на правното лице и

ѓ) во врска со лицата наведени во оваа точка, лица коишто се: во сродство преку брак или посвојување; деца и родители, браќа и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци и внуци; на друг начин се крвно поврзани до втор степен; лица кои се во однос: родител старател и дете, маќеа или очув и посинок и поќерка, снаа, зет и родители на брачните другари.“

По точката 11 се додаваат три нови точки 12, 13 и 14, кои гласат:

„12) „Добра репутација” е чесност, компетентност, работливост и поседување особини кои даваат сигурност дека лицето со начинот на своето работење нема да влијае во насока на загрозување на стабилноста и сигурноста на пензиското друштво и фондот со кој управува, како и нарушување на угледот и довербата;

13) „Независен член на надзорниот одбор” е физичко лице коешто:

а) во последните пет години немало материјален интерес или деловен однос со друштвото како деловен партнер, како вработен или член на управен одбор или надзорен одбор на друштвото;

б) не е поврзано лице на друштвото, вработен во поврзано лице на друштвото или застапува поврзано лице на друштвото;

в) не е поврзано физичко лице со член на управен одбор или надзорен одбор на друштвото и

г) не работело и не работи во друштво за ревизија кое во последните три години вршело надворешна ревизија на работењето на друштвото и

14) „Материјал за маркетинг” е целокупниот материјал за рекламирање, промоција или информација, пред неговото издавање, дистрибуција или објавување во средствата за јавно информирање, кој се однесува на задолжителниот пензиски фонд или на друштвото кое управува со тој фонд.“

Член 2

Во членот 4 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Друштвото работи согласно со правилата за добро корпоративно управување.

(3) Агенцијата ги пропишува правилата за добро корпоративно управување на друштвата.“

Член 3

Во членот 9 став (1) зборовите: „Основачкиот капитал” се заменуваат со зборовите: „Основната главнина“.

Во ставот (4) зборот „капиталот” се заменува со зборовите: „основната главнина“.

Член 4

Членот 10 се менува и гласи:

„(1) Основна главнина на друштвото изнесува најмалку 1.500.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

(2) Кога средствата на задолжителниот пензиски фонд со кој управува друштвото ќе надминат 100.000.000 евра и во секој иден случај кога средствата на задолжителниот пензиски фонд ќе се зголемат за дополнителни 100.000.000 евра, друштвото е должно во рок од 45 работни дена да ја зголеми главнината на друштвото најмалку до следниот износ:

Средства на задолжителниот пензиски фонд	Главнина на друштвото
Од 100.000.001 до 200.000.000 евра	2.500.000 евра
Од 200.000.001 до 300.000.000 евра	3.500.000 евра
Од 300.000.001 до 400.000.000 евра	4.500.000 евра
Од 400.000.001 до 500.000.000 евра	5.500.000 евра
Од 500.000.001 до 600.000.000 евра	6.500.000 евра
Од 600.000.001 до 700.000.000 евра	7.500.000 евра
Од 700.000.001 до 800.000.000 евра	8.500.000 евра
Од 800.000.001 до 900.000.000 евра	9.500.000 евра
Над 900.000.001 евро	10.000.000 евра

(3) Еврата се пресметуваат во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

(4) Друштвото е должно во секое време да го одржува износот на главнината но не помалку од една половина од износот на основната главнина од ставот (1) на овој член.

(5) Доколку дојде до зголемување на главнината на друштвото согласно со ставот (2) на овој член, друштвото е должно во секое време да го одржува зголемиот износ на главнината.

(6) Друштвото е должно во секое време да одржува сопствени средства во износ не помал од една половина од износот на основната главнина на друштвото од ставот (1) на овој член.

(7) Доколку дојде до зголемување на главнината на друштвото согласно со ставот (2) на овој член, друштвото е должно во секое време да одржува сопствени средства во износ не помал од една половина од износот на главнината од ставот (2) на овој член.

(8) Сопствените средства од ставовите (6) и (7) на овој член на друштвото се состојат од основната главнина, резервите и други ставки, пресметани според методологија која ја пропишува Агенцијата.

(9) Друштвото е должно во секое време да одржува износ на ликвидни средства како процент од основната главнина на друштвото од ставот (1) на овој член, односно главнината од ставот (2) на овој член.

(10) Минималниот процент на ликвидните средства од ставот (9) на овој член го пропишува Агенцијата.“

Член 5

Во членовите 11 и 12 зборовите: “основачкиот капитал“ се заменуваат со зборовите: “основната главнина“.

Член 6

Членот 13 се менува и гласи:

„(1) Друштвото е должно веднаш да ја извести Агенцијата за секое намалување на основната главнина, главнината, сопствените средства или ликвидните средства под износите утврдени во членот 10 на овој закон.

(2) Агенцијата може да го укине одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд на друштвото, доколку по намалување на основната главнина, главнината, сопствените средства или ликвидните средства под бараниот износ друштвото нема да изврши нивно зголемување до бараниот износ, во рок кој не може да биде подолг до 12 месеци.“

Член 7

Во членот 14 ставот (2) се менува и гласи:

„Основачите кои можат да поседуваат 51% од основната главнина на друштвото се банки, осигурителни друштва, друштва за управување со задолжителни пензиски фондови и други финансиски институции, како и други правни лица кои посредно или непосредно, поседуваат повеќе од 50% од акциите со право на управување на тие институции. Доколку нема основач или основачи кои ќе поседуваат 51% од основната главнина на друштвото, тогаш сите основачи го исполнуваат овој услов.“

Член 8

Во членот 16 став (4) зборовите: “акционерскиот капитал“ се заменуваат со зборовите: “основната главнина“.

Ставот (7) се брише.

Член 9

Членот 17 се менува и гласи:

„(1) Управниот одбор на друштвото е составен од најмалку два члена.

(2) Надзорниот одбор на друштвото е составен од најмалку четири члена.

(3) Доколку се намали бројот на членови на управен одбор под оној предвиден во ставот (1) од овој член, надзорниот одбор од своите редови именува вршител на должност член на управен одбор. Членот на надзорен одбор кој е именуван за вршител на должност во период на извршување на оваа должност, не може да учествува во донесување на одлуките што се во надлежност на надзорниот одбор. Вршителот на должност е предмет на упис во Централниот регистар.

(4) За член на управен одбор и надзорен одбор може да се именува лице кое, покрај условите предвидени во Законот за трговските друштва, ги исполнува и следниве услови:

а) има високо образование;

б) има работно искуство од најмалку пет години во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со задолжителни пензиски фондови или финансиски услуги од кои три години работно искуство на раководна позиција;

в) не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во областите наведени во точката б) на овој став;

г) не е осудувано за кривично дело од областа на финансиите и банкарството и предизвикување на стечај на правно лице и

д) поседува репутација со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на друштвото и пензискиот фонд.

(5) Агенцијата по службена должност обезбедува информации од надлежните институции во Република Македонија од ставот (4) точки в) и г) на овој член, а странецот сам обезбедува вакви информации од надлежните институции во странската земја.

(6) Покрај условите од ставот (4) на овој член, член на управен одбор на друштвото дополнително треба да ги исполни следниве услови:

а) да ги познава прописите од областа на капитално финансираното пензиско осигурување и

б) да достави програма за работење на друштвото и пензискиот фонд од својот делокруг на работа.

(7) Најмалку еден од членовите на управниот одбор треба да има положен испит за инвестиционен советник или друг соодветен испит од надлежна институција во странство.

(8) При изборот на членовите на надзорен одбор се назначува кои членови се избираат како независни членови на надзорен одбор.

(9) Членовите на управниот одбор на друштвото, по добивањето на одобрение од Агенцијата треба да се вработат во друштвото.

(10) Агенцијата поблиску ги уредува начинот и постапката за избор на член на управен одбор и надзорен одбор на пензиско друштво.

(11) Агенцијата го поништува, односно укинува одобрението за член на управен или надзорен одбор кога ќе утврди дека:

а) одлуката за давање одобрение е донесена врз основа на неистинити и неточни податоци;

б) во периодот по издавањето на одобрението добие документиран доказ дека членот повеќе не ги исполнува условите од овој член и

в) членот изврши повреда на правилата за добро корпоративно управување, не работи согласно со поднесена програма за работа, не ја спроведува деловната политика на друштвото и пензискиот фонд или на друг начин ги загрози интересите на членовите на пензискиот фонд.“

Член 10

Членот 21-а се менува и гласи:

„(1) Друштвото е должно да има посебна организациона единица за внатрешна ревизија која за својата работа одговара пред надзорниот одбор на друштвото.

(2) Организационата единица од ставот (1) на овој член врши постојана и целосна контрола на законитоста и ажурноста на работењето на друштвото, особено на управувањето со средствата на задолжителниот пензиски фонд преку, но не ограничувајќи се на:

а) оценка на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола;

б) оценка на поставеноста на информациониот систем;

в) оценка на точноста и веродостојноста на финансиските извештаи на друштвото и задолжителниот пензиски фонд;

г) проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето согласно со закони и подзаконски акти од соодветната област;

д) следење на почитувањето на прописите, политиките и процедурите за областа на работење на друштвото, вклучувајќи ги и политиките за управување со ризикот и етичкиот кодекс на друштвото;

ѓ) оценка на системите за спречување на перење пари;

е) оценка на услугите што друштвото ги добива од надворешни соработници и

ж) процена на општата ефикасност на работењето на друштвото.

(3) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува годишен план за работа за наредната година во кој задолжително се наведува предметот на ревизија со опис на содржината на планираната ревизија во одделни области и распоред на контролите во текот на годината со планирано времетраење за спроведување на контролите. Надзорниот одбор на друштвото го одобрува годишниот план за работа и го доставува до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на неговото одобрување.

(4) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува извештај за своето работење за претходната година и го доставува на усвојување на надзорниот одбор на друштвото и истовремено го доставува до Агенцијата, најдоцна до 31 март.

(5) Надзорниот одбор на друштвото усвоениот извештај од ставот (4) на овој член го доставува до Собранието на акционери на друштвото и истовремено го доставува до Агенцијата.

(6) Лице вработено во организационата единица од ставот (1) на овој член врши работи единствено за внатрешната ревизија.“

Член 11

Во членот 39-б став (1) во втората реченица по зборот “фонд“ се додаваат зборовите: “и барање за запишување на задолжителен пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 12

Во членот 39-в став (1) точката ѓ) се менува и гласи:

„ѓ) за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од статутите или други основачки акти и извадок од надлежен орган во кој се регистрирани, имиња и адреси на членови на управните одбори и заверени копии од последните три финансиски извештаи ревидирани од надворешен овластен ревизор, како и секој дополнителен доказ потребен за да се покаже дека се исполнети условите од членот 15 на овој закон;“.

Точката е) се менува и гласи:

“е) документи со кои се потврдува дека на датумот на поднесување на барањата, основачите кои ќе држат 51% од основната главнина на друштвото имаат големо искуство во управување со средства;“.

Во точката ж) зборовите: “основачки капитал“ се заменуваат со зборовите: “основна главнина“.

Во точката з) по зборот “искуство“ се додаваат зборовите: “со препораки“.

Точката к) се менува и гласи:

“к) информативен проспект за задолжителен пензиски фонд и програма за инвестициона стратегија на задолжителен пензиски фонд и“.

Во ставот (2) зборовите: “Во рок од 30 дена од денот на“ се заменуваат со зборот “По“.

Во ставот (3) точката а) се менува и гласи:

„а) да побара информација од Управата за спречување на перење пари и финансирање тероризам или соодветна институција во странство и да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски органи и институции во Република Македонија и во странство и“.

Член 13

Во членот 39-г став (1) точка а) зборовите: “уплатен основачкиот капитал пропишан“ се заменуваат со зборовите: “уплатена основната главнина пропишана“.

Член 14

Во членот 39-е став (1) зборовите: “заверени копии од основачките акти и статутот“ се заменуваат со зборовите: “заверена копија од статутот“.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

“(3) По полноважноста на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд, Агенцијата го запишува задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.

(4) Запишувањето на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови.“

Ставот (3) станува став (5).

Член 15

Во членот 39-ж став (1) зборот “претходно“ се брише.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за давање на одобрението од ставот (1) на овој член.“

Член 16

Во членот 39-з по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

“(6) По укинување на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд, на друштвото кое управувало со тој пензиски фонд соодветно се применуваат одредбите за ликвидација на друштва од Законот за трговските друштва или одредбите од Законот за стечај.“

Член 17

По членот 39-с се додаваат шест нови члена 39-и, 39-ј, 39-к, 39-л, 39-љ, 39-м, кои гласат:

“Член 39-и

Друштво за управување со задолжителни пензиски фондови може да се спои само со друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови.

Член 39-ј

(1) Со спојување на друштвата од членот 39-и на овој закон се основа ново друштво.

(2) Новото друштво се основа врз основа на дозвола издадена од Агенцијата, а по основањето од Агенцијата добива одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд.

(3) Заради добивање на дозвола за основање на новото друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, постојните друштва доставуваат до Агенцијата барање со документацијата наведена во ставот (5) од овој член и деловен план кој ги содржи деталите за сите надоместоци и провизии што ќе се наплатуваат согласно со овој закон. Барање за одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд и барање за запишување на задолжителен пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови се доставува заедно со барањето за дозвола за основање на друштво.

(4) Барањата од ставот (3) на овој член се поднесуваат потпишани од овластени потписници на постојните друштва за управување со задолжителни пензиски фондови кои би биле основачи на новото друштво. Обрасците и содржината на барањата ги пропишува Агенцијата.

(5) Кон барањата од ставот (3) на овој член, друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови треба да ги достават следниве документи:

а) одлука за спојување донесена од надлежен орган на секое од друштвата;

б) договор за спојување на друштвата;

в) организационен и финансиски план за имплементација на новото друштво;

г) назив на новото друштво и на новиот пензиски фонд;

д) информации за тоа дали акционерите се поврзани лица;

ѓ) документи за финансиската состојба на акционерите на секое друштво, за сите години од неговото основање а најмногу за период од пет години кој претходи на датумот на поднесување на барањето, вклучувајќи и документи со кои се потврдува дека ниту еден од акционерите нема заостанати неплатени даноци и придонеси за социјално осигурување;

е) ревидиран информативен проспект за новиот задолжителен пензиски фонд;

ж) нацрт на статут на новиот задолжителен пензиски фонд во кој се наведуваат планираните надоместоци;

з) нацрт на договор со чуварот на имот за новиот задолжителен пензиски фонд и детали за раскинувањето на постојните договори;

с) имиња на предложените членови на управниот и надзорниот одбор и доколку овие лица не се дел од друштвата кои се спојуваат и информации од членот 39-в став (1) точка з) на овој закон;

и) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг и контрола на агенти;

ј) програма за инвестиционата стратегија на новиот задолжителен пензиски фонд и

к) други документи кои ги пропишува Агенцијата.

(6) Агенцијата издава дозвола за основање на ново друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд врз основа на документите од ставот (5) на овој член и по исполнување на условите од овој закон.

(7) По полноважноста на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд Агенцијата го запишува задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.

(8) Запишувањето на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови.

(9) Новото друштво за управување со задолжителни пензиски фондови е правен наследник на двете друштва за управување со задолжителни пензиски фондови кои го основале.

(10) Агенцијата поблиску го уредува начинот на спојување на друштвата од членот 39-и на овој закон и на пензиските фондови од членот 39-л на овој закон.

Член 39-к

Агенцијата може да одбие барање за спојување на друштва за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку:

а) барањето со документацијата не ги исполнуваат условите од членовите 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21-а и 22 на овој закон;

б) документите приложени кон барањето или други информации укажуваат дека кое било од друштвата кое се спојува во период од пет години пред поднесување на барањето има заостанати долгови по основ на неплатени даноци и придонеси за социјално осигурување;

в) акциите на кое било од друштвата потекнуваат од заем, кредит или се на кој било начин оптоварени;

г) деловните активности на подносителите на барањето не гарантираат дека новото друштво и задолжителните пензиски фондови со кои ќе управува ќе бидат управувани во најдобар интерес на членовите и

д) со спојувањето се загрозуваат интересите на членовите на задолжителните пензиски фондови или друг јавен интерес.

Член 39-л

(1) Задолжителните пензиски фондови се спојуваат во исто време со друштвата кои управувале со тие пензиски фондови и се основа еден задолжителен пензиски фонд.

(2) По спојувањето на задолжителните пензиски фондови од ставот (1) на овој член, новиот задолжителен пензиски фонд ги презема правата и обврските од задолжителните пензиски фондови кои се споиле.

Член 39-љ

Пред спојувањето на друштвата од членот 39-и на овој закон, друштвата писмено ги известуваат сите членови на задолжителните пензиски фондови за одлуката за спојување. По спојувањето, новото друштво за управување со задолжителни пензиски фондови ги известува сите членови на задолжителните пензиски фондови, за називот на друштвото, називот на новиот задолжителен пензиски фонд и им доставува копија од информативниот проспект, статутот на новото друштво и статутот на новиот задолжителен пензиски фонд.

Член 39-м

(1) Друштво за управување со задолжителни пензиски фондови може да се присоедини само кон друштво за управување со задолжителни пензиски фондови.

(2) Во случај на присоединување на едно кон друго друштво од ставот (1) на овој член, задолжителниот пензиски фонд, со кој управува друштвото кое се присоединува се присоединува кон задолжителниот пензиски фонд со кој управува друштвото кон кое се врши присоединувањето.

(3) Пред присоединување на задолжителните пензиски фондови, друштвото кон кое се врши присоединувањето писмено ги известува сите членови на задолжителните пензиски фондови.

(4) Со присоединување на еден кон друг задолжителен пензиски фонд членовите и индивидуалните сметки од пензискиот фонд кој се присоединува се префрлаат во пензискиот фонд кон кој се присоединува.

(5) Агенцијата поблиску го пропишува начинот на присоединување на друштвата и на задолжителните пензиски фондови.”

Член 18

Во членот 40 став (1) по зборот “придонеси“ се додава записка и зборовите: “намалени за надоместоците што се наплатуваат од задолжителниот пензиски фонд“.

Член 19

Во членот 45 став (2) по зборот “фонд“ се додаваат зборовите: “и на секоја негова измена“.

Член 20

Во членот 46 став (2) на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: “и се запишува во Централниот регистар на Република Македонија.“

Член 21

Во членот 47 став (1) точката ж) се менува и гласи: “ж) води регистар на агенти, регистар на членови на задолжителни пензиски фондови и регистар на задолжителни и доброволни пензиски фондови.“

Член 22

Во членот 49 став (4) зборовите: “информативен проспект” се заменуваат со зборовите: “статистички извештај“.

Член 23

Во членот 50 став (6) точката в) се менува и гласи: “в) донесува финансиски план, финансиски извештаи и годишна програма за работа на Агенцијата и ја следи нивната реализација;“.

Член 24

Во членот 53 став (6) зборот “неправилностите“ се заменува со зборот “незаконитостите“, а зборот “неправилности“ се заменува со зборот “незаконитости“.

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

“(8) Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминале повеќе од три години од денот кога е сторен прекршокот. Застареноста на поведување и водење на прекршочната постапка во секој случај настанува по истекот на пет години од денот кога е сторен прекршокот.“

Ставот (8) станува став (9).

Член 25

Во членот 56 ставот (1) се менува и гласи:

„Агенцијата најдоцна до 31 декември во тековната година, доставува финансиски план за наредната година во согласност на Владата на Република Македонија и истиот се објавува во „Службен весник на Република Македонија“. Агенцијата, најдоцна до 30 јуни во тековната година, до Владата и до Собранието на Република Македонија доставува финансиски извештаи за претходната година, ревидирани од надворешен овластен ревизор согласно со меѓународните ревизорски стандарди.“

Во ставот (2) зборот “буџетот“ се заменува со зборовите: “финансискиот план“.

Во ставот (3) точка а) зборовите: “2,5% од вкупните придонеси уплатени“ се заменуваат со зборовите: “0,8% од секој уплатен придонес“.

Ставот (5) се менува и гласи:

“Агенцијата има своја сметка во деловна банка во Република Македонија.“

Во ставот (6) зборовите: “Завод за државна ревизија на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: “надворешен овластен ревизор“.

Член 26

По членот 56 се додаваат два нови члена 56-а и 56-б, кои гласат:

“Член 56-а

Доколку во текот на претходната деловна година Агенцијата оствари вишок приходи над остварените трошоци, остварениот вишок на средства се распределува во резервен фонд на Агенцијата во износ определен со финансискиот план на Агенцијата.

Член 56-б

(1) Доколку во текот на претходната деловна година Агенцијата направи повеќе трошоци во однос на остварените приходи, недостигот на средства се надоместува од резервниот фонд на Агенцијата.

(2) Средствата остварени од вишокот приходи над расходи распределени во резервниот фонд на Агенцијата се чуваат на сметка кај деловна банка во Република Македонија.“

Член 27

Членот 60 се менува и гласи:

“(1) Уплатата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување се врши согласно со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

(2) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги пренесува придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на придонесите, под услов во истиот рок да биле примени и соодветни податоци согласно со закон, кои му овозможуваат на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да ја изврши таа обврска.

(3) Средствата за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, остварени по основ на ненавремено и нецелосно плаќање на придонес, се пренесуваат на индивидуалната сметка на членот на задолжителниот пензиски фонд.“

Член 28

Во членот 61 став (5) се додава нова реченица која гласи: “Оваа обврска престанува по истекот на 60 дена од потпишувањето на времениот договор за членство.”

Член 29

По членот 64 се додава нов член 64-а, кој гласи:

“Член 64-а

Агенцијата може да поништи регистрација на член на задолжителен пензиски фонд во регистарот на членови, доколку:

- а) регистрацијата е заснована на неточни податоци;
- б) по барање на член на задолжителен пензиски фонд кој го отповикал утврдениот статус врз основа на членот 131 став (2) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување;
- в) врз основа на судска одлука или
- г) во други случаи кои не се во согласност со закон.“

Член 30

Во членот 65 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога членот или времено распределениот осигуреник ќе стекне право на времена инвалидска пензија согласно со членот 139 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, времената инвалидска пензија ја исплаќа Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а средствата од индивидуалната сметка на членот остануваат во задолжителниот пензиски фонд сè додека членот не оствари право на старосна, инвалидска или семејна пензија.”

Член 31

Во членот 68 став (1) зборовите: “уплатени во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за кои Фондот” се заменуваат со зборовите: “за кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“.

Член 32

Во членот 69 во воведната реченица по зборовите: “потребите на“ се додава зборот “задолжително“.

Во точката б) зборовите: “обврзниците за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување“ се заменуваат со зборовите: “Управата за јавни приходи“.

Член 33

Членот 70 се менува и гласи:

“Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги пропишува начинот и постапката на извршување на функциите на Фондот, утврдени во членот 69 на овој закон, по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.”

Член 34

Членот 71 се менува и гласи:

“Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е должен да обезбеди и одржува компјутерски софтвер за распределба и пренесување на придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови.”

Член 35

Во членот 75 ставот (4) се менува и гласи:

“Заради обезбедување фер и објективно информирање на јавноста друштвото кое управува со задолжителен пензиски фонд е должно да го достави секој материјал за маркетинг на одобрување до Агенцијата и не

смее да објави или емитира неodobрен материјал за маркетинг. Доколку претставник на друштвото дава усмена изјава или интервју за кои не бил претходно известен, друштвото е должно да ја достави дадената изјава или интервју на соодветен медиум до Агенцијата, во рок од три дена по нивното објавување. Агенцијата донесува упатства за содржината на рекламите и за другиот промотивен материјал на задолжителните пензиски фондови и на друштвата кои управуваат со нив.“

Член 36

Во членот 76 ставот (1) се брише.

Член 37

Во членот 77 став (6) точка а) по зборот “Македонија“ се додаваат зборовите: “или ако е странец да има регулиран статус на странец во Република Македонија согласно со закон“.

Во точката в) сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката г) се брише точката и се додава сврзникот “и“.

По точката г) се додава нова точка д), која гласи:

“д) да не е вработено во: Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Агенцијата за вработување на Република Македонија, Управата за јавни приходи и агенции за привремено вработување.“

Во ставот (7) втората реченица се менува и гласи: “Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да поднесе барање од име на агентот за негово запишување во регистарот на агенти, доколку лицето ги исполнува условите и да достави барање за бришење на агентот од регистарот на агенти доколку не исполнува некои од условите од ставот (6) на овој член.“

Ставот (8) се менува и гласи:

“Агенцијата спроведува постапка за бришење од регистарот на агенти на агент кој не ги почитува одредбите на овој закон и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Директорот на Агенцијата донесува решение за бришење на агент против кое агентот има право на жалба до Управниот одбор на Агенцијата. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.“

Член 38

Во членот 78 ставот (2) се менува и гласи:

“Во случај друштво кое управува со задолжителен пензиски фонд преку свој вработен, претставник, агент или поврзано лице со тоа друштво, да изврши влијание на лице од машки пол постаро од 50 години или на лице од женски пол постаро од 45 години да се зачлени во задолжителен пензиски фонд, друштвото мора да е во состојба да докаже дека во времето на склучување на договорот за членство, не можело разумно да се претпостави дека членувањето на тоа лице во тој задолжителен пензиски фонд е во спротивност со неговите интереси.“

Во ставот (3) зборовите: “ставовите (1) и (2)“ се заменуваат со зборовите: “став (1)“.

Член 39

Во членот 89 став (1) точка б) на крајот на реченицата точката се брише и се додава сврзникот “или“.

По точката б) се додава нова точка в), која гласи:

“в) комбинација на опциите наведени во точките а) и б) од овој став.“

Член 40

Членот 94 се менува и гласи:

“(1) Секое друштво или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да има информативен проспект за задолжителен пензиски фонд со кој управува. Информативниот проспект содржи целосни, точни и објективни податоци за задолжителниот пензиски фонд и друштвото кое управува со тој фонд, кои се потребни потенцијалниот член да донесе одлука за зачленување во задолжителниот пензиски фонд, и тоа:

а) назив и седиште на друштвото и фондот со кој управува;

б) имињата на членовите на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштвото;

в) имињата и адресите на акционерите и нивното учество во основната главнина на друштвото;

г) назив и седиште на чуварот на имот и податоци за евентуални промени на чуварот на имот направени претходната година и причините за таквите промени;

д) податоци за ревизорот на задолжителниот пензиски фонд и друштвото;

ѓ) основните принципи на инвестирањето за периодот од ставот (2) на овој член и самоограничувањата при инвестирањето освен ограничувањата утврдени во овој закон;

е) одговорност при носење на инвестициони одлуки;

ж) надоместоци, провизии и сите други трошоци што се наплатуваат од членовите на задолжителниот пензиски фонд;

з) начин на зачленување и премин;

с) начин на извештување на членовите;

и) право на пензија;

ј) портфолиото на задолжителниот пензиски фонд;

к) бројот на членовите на задолжителниот пензиски фонд;

л) нето вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд и

љ) други податоци за работењето на друштвото и управувањето со задолжителниот пензиски фонд што може да ги пропише Агенцијата заради обезбедување на транспарентност.

(2) Информативниот проспект од ставот (1) на овој член друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да го објави најдоцна до 31 март секоја тековна година, со состојба на 31 декември претходната година, на веб-страницата на друштвото и во еден од најтиражните дневни весници што се дистрибуира на целата територија на Република Македонија.

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, во рок од 15 дена од уписот на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови, друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да го објави информативниот проспект со податоци од ставот (1) точки а), б), в), г), д), ѓ), е), ж), з), с), и) и љ) на овој член.

(4) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да ги достави, по барање од член на задолжителниот пензиски фонд, информативниот проспект и статутот на задолжителниот пензиски фонд со кој управува и истите да ги даде на увид на секое лице кое ќе се пријави за членство во задолжителниот пензиски фонд со кој управува тоа друштво.

(5) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно, по барање од лице, да го извести дали е член на задолжителниот пензиски фонд со кој управува, како и за правата кои произлегуваат од членството.“

Член 41

Во членот 95 ставот (1) се менува и гласи:

“Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно редовно, а најмалку еднаш годишно да ги информира во писмена форма членовите на задолжителниот пензиски фонд за состојбата на средствата на нивните индивидуални сметки, за датумите на уплата на придонесите и на преносот на средствата за членот на тој фонд во текот на односниот период и за претворањето на придонесите и пренесените средства во сметководствени единици. Ова известување, по претходна писмена согласност од членот, наместо во писмена форма може да се доставува и во електронска форма.“

Член 42

Членот 96 се менува и гласи:

“(1) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно на Агенцијата да ѝ ги доставува следниве информации:

а) тримесечни неревидирани и годишни неревидирани и ревидирани финансиски извештаи за друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;

б) тримесечни неревидирани основни финансиски извештаи и дополнителни извештаи и годишни неревидирани и ревидирани финансиски извештаи и дополнителни извештаи за задолжителниот пензиски фонд;

в) подетални податоци за стекнување и пренос на средствата на задолжителниот пензиски фонд со наведување на секое поединечно средство, датумот и цената на трансакцијата и правното лице кое ја врши услугата со хартиите од вредност;

г) податоци за трошоците за Агенцијата, чуварот на имот, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, трансакции, маркетинг, агенти и другите трошоци;

д) податоци на акционерите на друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови вклучувајќи имиња и адреси;

ѓ) имиња на членовите на органите на управување и вработените во друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и висината на надоместоците за нивното работење;

ж) информација за доставени известувања до членовите од членот 95 ставови (1) и (3) на овој закон;

з) подетални податоци за бројот на членовите на задолжителниот пензиски фонд, бројот на членовите кои се зачлениле во задолжителниот пензиски фонд во текот на годината; бројот на оние кои преминале во други задолжителни пензиски фондови, бројот на починали членови и бројот на пензионираните членови;

с) извештаи од внатрешна контроли и внатрешни ревизии и

и) други податоци пропишани од Агенцијата.

(2) Неревидираните финансиски извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член се доставуваат во рок од еден месец по завршувањето на периодот за кој се однесуваат извештаите, а ревидираните финансиски извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член се доставуваат во рок од три месеци по завршувањето на периодот за кој се однесуваат извештаите.

(3) Податоците од ставот (1) точка в) на овој член се доставуваат за секој датум на процена најдоцна следниот работен ден.

(4) Податоците од ставот (1) точки г) и з) на овој член се доставуваат еднаш месечно, најдоцна до петтиот ден во месецот за претходниот месец.

(5) Податоците од ставот (1) точки д) и ѓ) на овој член се доставуваат еднаш годишно, најдоцна до 15-от ден од завршувањето на деловната година.

(6) Податоците од ставот (1) точка ж) на овој член се доставуваат во рок од еден месец од завршувањето на периодот за кој се однесуваат податоците.

(7) Извештаите од ставот (1) точка с) на овој член се доставуваат за секое тримесечје, најдоцна до петтиот ден во месецот за претходното тримесечје.

(8) Агенцијата поблиску ги пропишува видот и периодот на кој се однесуваат податоците, начинот и формата на прикажување на истите и постапката за нивно доставување.“

Член 43

Во членот 98 став (1) точката а) се менува и гласи:

“а) надоместок од придонес како процент од секој уплатен придонес во задолжителен пензиски фонд, пред претворање на средствата во сметководствени единици. Висината на надоместокот ја определува друштвото, но таа не може да надмине 4 % од секој уплатен придонес;“.

Во ставот (3) точка б) сврзникот “или“ се брише.

По точката в) се додаваат две нови точки г) и д), кои гласат:

“г) доколку членот нема средства на индивидуална сметка или

д) во случај на спојување или присоединување на друштвото кое треба да изврши пренос на средства од еден во друг задолжителен пензиски фонд, во периодот од 180 дена од спојувањето или присоединувањето.“

Ставовите (4), (5) и (6) се бришат.

Член 44

Во членот 100 став (2) по зборот “објавува“ се додаваат зборовите: “на веб страницата на друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 45

Во членот 102 став (4) процентот “0,8%“ се заменува со процентот “0,1%“.

Член 46

Во членот 105 став (1) точката а) се менува и гласи:

“а) депозити во банки кои имаат дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија, доколку носат камата и достасуваат во рок кој не е подолг од една година;“.

Точката к) се менува и гласи:

“к) документи за удел, акции и други инструменти издадени од овластени инвестициони фондови со седиште во држава-членка на ЕУ или на ОЕЦД што инвестираше претежно во инструменти кои котираат на берзите во тие држави и“

Во точката л) запирката и зборовите: “по претходно мислење на Комисијата за хартии од вредност” се бришат.

Член 47

Членот 106 се менува и гласи:

“(1) Средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во хартии од вредност на ист издавач најмногу до 10% од номиналната вредност на поединечна хартија од вредност издадена од тој издавач, освен во случај на обврзници и други хартии од вредност издадени или за кои гарантира Република Македонија или некоја од државите членки на ЕУ или на ОЕЦД.

(2) Најмногу 5% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во инструменти, освен депозити и сертификати за депозит, издадени од ист субјект кој не е основан од државата и е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија или во држава членка на ЕУ или

на ОЕЦД, при што најмногу до 7,5% од средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во инструменти, освен депозити и сертификати за депозит, на вакви меѓусебно поврзани субјекти.

(3) Најмногу 3% од средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во депозити и сертификати за депозит на една банка која има дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија, освен во депозити и сертификати за депозит во банка која е чувар на имот на задолжителниот пензиски фонд каде што може да се инвестира најмногу 2% од средствата на задолжителниот пензиски фонд. Најмногу до 5% од средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во депозити и сертификати за депозит на меѓусебно поврзани банки.

(4) Агенцијата може да пропише ограничувања на вложувањата на одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во членот 107 на овој закон, кои ќе важат во рок пропишан од Агенцијата, но не подолг од пет години. Ограничувањата не можат да бидат целосно или делумно укинати без претходно писмено известување до секое друштво кое управува со задолжителен пензиски фонд, најмалку една година пред укинувањето.“

Член 48

Во членот 107 став (1) точка а) процентот “30%“ се заменува со процентот “50%“, а втората реченица се менува и гласи: “Во рамките на ова ограничување најмногу 30% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се вложуваат во инструменти наведени во членот 105 став (1) точки и), j) и к) од овој закон.“

Во точката в) на крајот на реченицата точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: “од кои најмногу 30% од средствата на задолжителниот пензиски фонд, можат да се инвестираат во инструментите од членот 105 став (1) точка а) на овој закон“.

Член 49

Во членот 109 став (4) зборот “шест“ се заменува со зборот “осумнаесет“.

Член 50

Во членот 110 точка в) на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: “освен гаранции за задолжување од членот 113 став (1) на овој закон“.

Член 51

Во членот 115 став (2) бројот “(1)“ се заменува со бројот “(2)“.

Член 52

Во членот 116 став (2) точката а) се менува и гласи: “а) да има минимални сопствени средства од 20.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија, согласно со дефиницијата за сопствени средства во Законот за банките;“.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

“(3) Доколку банката престане да исполнува некој од условите од ставот (2) на овој член во периодот додека е чувар на имот на задолжителен пензиски фонд, должна е веднаш да ги извести друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд и Агенцијата и да преземе активности за усогласување со одредбите од ставот (2) на овој член во период не подолг од три месеци од денот кога престанала да исполнува некој од условите.

(4) Банката која врши работи на чувар на имот треба да има посебна организациона единица за вршење на тие работи.“

Член 53

Во членот 130 став (1) по бројот “135“ се додава бројот “135-а“.

Член 54

Во членот 132 став (1) по бројот “135“ се додава бројот “135-а“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

“(7) Доколку не постојат основи за спроведување на постапката за порамнување со повикување на сторителот, овластеното лице за контрола до сторителот, доставува по пошта, платен налог со записник од констатиран прекршок. Постапката за порамнување се смета дека е спроведена и овластеното лице за контрола може да поднесе барање за покренување на прекршочна постапка доколку сторителот:

- а) го примил по пошта платниот налог но не го платил во предвидениот рок или
- б) го вратил платниот налог со назнака дека не сака да го прими.“

Ставот (7) станува став (8).

Член 55

Во членот 133 став (1) зборовите: “до 50.000“ се бришат.

Точката 2 се менува и гласи:

“2) не овозможи пристап до книгите, документите и друга евиденција на овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (3) од овој закон;“.

По точката 2 се додава нова точка 2-а, која гласи:

“2-а) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (6) од овој закон;“.

Точката 11 се менува и гласи:

“11) инвестира средства од задолжителниот пензиски фонд спротивно на инструментите и ограничувањата предвидени во членовите 105, 106, 107 и 108 од овој закон;“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 40.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку:

- 1) врши дејности што не се предвидени во членот 7 став (1) од овој закон;
- 2) не ја зголеми и одржува главнината согласно со членот 10 ставови (2), (4) и (5) од овој закон;
- 3) не ги одржува и не ги зголеми сопствените средства пресметани по методологија пропишана од Агенцијата согласно со членот 10 ставови (6) и (7) од овој закон;
- 4) не одржува ликвидни средства согласно со членот 10 став (8) од овој закон;
- 5) не ја уплати основната главнина на начин пропишан со членот 11 од овој закон;
- 6) основната главнина потекнува од извори спротивни на членот 12 од овој закон;
- 7) не изврши соодветно усогласување во рок од шест месеци согласно со членот 14 став (5) од овој закон;
- 8) не побара согласност за секое стекнување или пренос на акции согласно со членот 16 став (1) од овој закон;
- 9) купи акции на друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или се реорганизира, спротивно на членот 16 ставови (5) и (6) од овој закон;
- 10) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 39-ж од овој закон и

11) изврши спојување спротивно на членовите 39-и, 39-ј и 39-љ од овој закон.“

Во ставот (5) зборовите: “до 5.000“ се бришат.

Член 56

Во членот 134 став (1) зборовите: “до 30.000“ се бришат.

Во точката 2 по бројот “21“ се додаваат зборовите: “став (2)“.

Точката 8 се менува и гласи:

“8) не ги пренесе во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија уплатените придонеси за членот на задолжителен пензиски фонд согласно со членот 66-а став (1) од овој закон;“.

Во точката 12 по бројот “96“ се додаваат зборовите: “став (1)“.

Во точката 15 зборовите: “членовите 106 и 109“ се заменуваат со зборовите: “член 109“.

Во ставот (3) зборовите: “до 30.000“ се бришат.

Пред точката 1 се додава нова точка 1, која гласи:

“1) не воспостави организациона единица согласно со членот 21-а став (1) од овој закон;“.

Точката 1 станува точка 2.

Во ставот (5) зборовите: “до 3.000“ се бришат.

Член 57

Во членот 135 став (1) зборовите: “до 10.000“ се бришат.

Точката 1 се менува и гласи:

“1) започне со активности на управување со задолжителен пензиски фонд, маркетинг и испитување на јавното мислење спротивно на условите од член 39-е став (5) од овој закон;“.

Точката 5 се менува и гласи:

“5) дава погрешни и неточни информации за задолжителен пензиски фонд или за друштвото кое управува со тој фонд или дава изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати за задолжителен пензиски фонд или не постапи по решението на Агенцијата во смисла на членот 75 ставови (1), (2) и (5) од овој закон;“.

Во точката 7 зборовите: “(3) и (4)“ се заменуваат со зборовите: “и (3)“.

Точката 8 се менува и гласи:

“8) не достави информативен проспект и статут на член на задолжителен пензиски фонд, не ги даде на увид на лице и не извести лице согласно со членот 94 ставови (4) и (5) од овој закон.“

Во ставот (3) зборовите: “до 2.000“ се бришат.

Член 58

По членот 135 се додава нов член 135-а, кој гласи:

“Член 135-а

“(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

- 1) не достави на одобрување до Агенцијата или објави неодобрен материјал за маркетинг не достави во рок, не ја извести Агенцијата за усмената изјава или интервју на соодветен медиум, согласно со членот 75 став (4) од овој закон;
- 2) доколку не постапи согласно со членот 77 став (7) од овој закон;
- 3) веднаш не ја извести Агенцијата за вредноста на него-средствата на задолжителниот пензиски фонд и вредноста на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд согласно со членот 85 ставови (1) и (2) од овој закон и

4) не доставува информации и податоци до Агенцијата или не доставува податоци и информации во рокови предвидени со членот 96 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови доколку:

1) не изготви годишен план за работа, извештај за своето работење и не ги достави до Агенцијата согласно со членот 21-а ставови (3), (4) и (5) од овој закон.

Член 59

Во членот 136 став (1) зборовите: “до 50.000“ се бришат.

По точката 1 се додава нова точка 1-а, која гласи: “1-а) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (6) од овој закон;“.

Во ставот (3) зборовите: “до 5.000“ се бришат.

Член 60

Во членот 136-а став (1) зборовите: “1.500 до“ се бришат.

Во точка 1 бројот “(4)“ се заменува со бројот “(3)“.

Точката 2 се брише.

Член 61

Членот 136-б се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, доколку:

1) не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (4) и (5) од овој закон.“

Член 62

Во членот 136-в став (1) зборовите: “до 30.000“ се бришат.

Во точката 1 зборот “уплаќа“ се заменува со зборот “пренесе“.

Во ставот (2) зборовите: “до 3.000“ се бришат.

Член 63

Во членот 136-г став (1) зборовите: “до 3.000“ се бришат.

Член 64

Во членот 136-д став (1) зборовите: “до 30.000“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: “до 3.000“ се бришат.

Член 65

Постојните друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови се должни да се усогласат со одредбите од членот 9 ставови (7) и (8) на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 66

Агенцијата ги запишува постојните задолжителни пензиски фондови во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови и им определува идентификациски број во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 67

На денот на отворањето на сметката од членот 25 став (4) на овој закон, средствата на Агенцијата од сметката која се води во Буџетот на Република Македонија се пренесуваат на сметка отворена во деловна банка во Република Македонија.

Член 68

Доколку друштвото или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови не докаже дека при склучување на договор за членство со лице од членот 38 став (1) на овој закон не можело разумно да се претпостави дека членувањето на тоа лице е во спротивност со неговите интереси, лицето кое склучило договор за членство пред влегувањето во сила на овој закон може во рок од една година од неговото влегување во сила да поднесе барање до Агенцијата за поништување на неговата регистрација во Регистарот на членови.

Доколку друштвото или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови не докаже дека при склучување на договор за членство со лице од членот 38 став (1) на овој закон не можело разумно да се претпостави дека членувањето на тоа лице е во спротивност со неговите интереси, лицето кое склучило договор за членство по влегувањето во сила на овој закон може во рок од една година од склучување на договорот за членство да поднесе барање до Агенцијата за поништување на неговата регистрација во Регистарот на членови.

Член 69

Висината на надоместокот од придонеси од членот 43 став (1) на овој закон, кој го наплатуваат друштвата или друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, за 2010 година не може да надмине 5,5 % од секој уплатен придонес и за 2011 година не може да надмине 4,5 % од секој уплатен придонес.

Член 70

Висината на надоместокот од членот 45 на овој закон кој го наплатува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за 2010 година не може да биде повисок 0,2% годишно.

Член 71

Одредбата од членот 46 на овој закон за вложување во депозити во банки кои имаат дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија, доколку носат камата и достасуваат во рок кој не е подолг од една година, не се однесува на депозити вложени во банки до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 72

Одредбите од членовите 47 став (3) и 48 на овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

По исклучок од ставот (1) на овој член одредбите од членот 47 став (3) на овој закон во период од една година од денот на влегување во сила на овој закон најмногу 5% од средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во депозити и сертификати за депозит на една банка која има дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија, при што најмногу до 7,5% од средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во депозити и сертификати за депозит на меѓусебно поврзани банки.

Член 73

Членовите 139-б, 139-в, 139-г, 139-д и 139-ѓ се бришат.

Член 74

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 75

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Член 76

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM TË DETYRUESHËM PENSIONAL
ME FINANCIM KAPITAL**

Neni 1

Në Ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008 dhe 48/2009), në nenin 3 paragrafi (1) pika 5 ndryshohet si vijon:

"5) "Person i lidhur" në raport me personin e caktuar juridik ose personin fizik, është:

a) aksionari individual ose grup aksionarësh të cilët posedojnë së paku 10% të aksioneve me të drejtë vote, ose posedojnë përqindje më të vogël dhe kanë kontroll të drejtpërdrejtë ose të tërthortë mbi vendimmarrjen në atë person juridik;

b) cilido person tjetër juridik te i cili personi i parë juridik në mënyrë të drejtprejtë ose të tërthortë posedon së paku 10% të aksioneve me të drejtë vote, ose posedon përqindje më të vogël dhe ka kontroll të drejtpërdrejtë ose të tërthortë mbi vendimmarrjen për atë person juridik;

v) cilido person tjetër juridik te i cili një aksionar, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë posedon më shumë se 20% të aksioneve me të drejtë vote dhe në periudhë të njëjtë kohore, aksionari i njëjtë posedon në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë më shumë se 20% të aksioneve me të drejtë vote te personi i parë juridik;

g) personi fizik ose personi juridik të cilët kanë kontroll të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, ose kontrollohen nga personi juridik ose janë nën kontroll të përbashkët të personit juridik;

d) anëtari i Këshillit Drejtues, Këshillit Mbikëqyrës ose anëtari i organit tjetër të administrimit ose mbikëqyrjes te personi juridik dhe

gj) në lidhje me personat e cekur në këtë pikë, personat të cilët janë: në farefisni nëpërmjet martesës ose birësimit; fëmijë dhe prindër, motra dhe vëllezër, motra nga nëna ose babai dhe vëllezër nga nëna ose babai, gjyshër dhe nipër; në mënyrë tjetër janë në lidhje gjaku deri në shkallë të dytë; persona të cilët janë në marrëdhënie: prind kujdestar dhe fëmijë, njerë ose njerë, i birësuar dhe e birësuar, re, dhëndër dhe prindër të bashkëshortëve.

Pas pikës 11 shtohen tre pika të reja 12, 13 dhe 14 si vijojnë:

12) "Reputacion i mirë" është ndershmëria, kompetenca, zelli për punë dhe posedimi i vetive të cilat sigurojnë se personi me mënyrën e punës së tij nuk do të ndikojë në rrezikimin e stabilitetit dhe sigurisë së shoqërisë pensionale dhe fondit me të cilin menaxhon, si dhe cënimin e autoritetit dhe besimit;

13) "Anëtar i pavarur i Këshillit Mbikëqyrës" është personi fizik i cili:

a) në pesë vitet e fundit nuk ka pasur interes material ose marrëdhënie afariste me shoqërinë si partner afarist, si i punësuar ose anëtar i Këshillit Drejtues ose Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë;

b) nuk është person i lidhur i shoqërisë, i punësuar te personi i ndërlidhur i shoqërisë ose përfaqëson person të ndërlidhur të shoqërisë;

v) nuk është person i lidhur fizik me anëtarë të Këshillit Drejtues ose Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë dhe

g) nuk ka punuar dhe nuk punon në shoqëri për revizion, e cila gjatë tre viteve të fundit ka bërë revizion të jashtëm në punën e shoqërisë dhe

14) "Material për marketing" është materiali i plotë për reklamim, promovim ose informim para lëshimit, distribuimit ose publikimit të tij, në mjetet për informim publik, i cili ka të bëjë me fondin e detyrueshëm pensional ose me shoqërinë e cila menaxhon me atë fond."

Neni 2

Në nenin 4 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

"(2) Shoqëria punon në pajtim me rregullat për menaxhim të mirë korporativ.

(3) Agjencia i përcakton rregullat për menaxhim të mirë korporativ të shoqërive."

Neni 3

Në nenin 9 paragrafi (1) fjalët: "Kapitali themelues" zëvendësohen me fjalët: "Kryegjëja themelore".

Në paragrafin (4) fjala "kapitali" zëvendësohet me fjalët: "kryegjëja themelore".

Neni 4

Neni 10 ndryshohet si vijon:

"(1) Kryegjëja themelore e shoqërisë është së paku 1 500 000 euro në kundërvlerë me denarë, sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, në ditën e pagesës.

(2) Kur mjetet e fondit të detyrueshëm pensional me të cilin menaxhon shoqëria do ta tejkalojnë 100 000 000 euro dhe në çdo rast të ardhshëm kur mjetet e fondit të detyrueshëm pensional do të rriten për 100 000 000 euro shtesë, shoqëria obligohet që në afat prej 45 ditësh pune, ta zmadhojë kryegjënë e shoqërisë së paku deri në shumën si vijon:

Mjete të fondit të detyrueshëm pensional	Kryegjëja e shoqërisë
Nga 100.000.001 euro deri në 200.000.000 euro	2.500.000 euro
Nga 200.000.001 euro deri në 300.000.000 euro	3.500.000 euro
Nga 300.000.001 euro deri në 400.000.000 euro	4.500.000 euro
Nga 400.000.001 euro deri në 500.000.000 euro	5.500.000 euro
Nga 500.000.001 euro deri në 600.000.000 euro	6.500.000 euro
Nga 600.000.001 euro deri në 700.000.000 euro	7.500.000 euro
Nga 700.000.001 euro deri në 800.000.000 euro	8.500.000 euro
Nga 800.000.001 euro deri në 900.000.000 euro	9.500.000 euro
Mbi 900.000.001 euro	10.000.000 euro

(3) Eurot llogariten në kundërvlerë me denarë, sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës.

(4) Shoqëria obligohet që në çdo kohë ta mbajë vlerën e kryegjësë, por jo më pak se gjysma e vlerës së kryegjësë themelore nga paragrafi (1) i këtij neni.

(5) Nëse vjen te zmadhimi i kryegjësë së shoqërisë në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, shoqëria obligohet që në çdo kohë ta mbajë shumën e zmadhuar të kryegjësë.

(6) Shoqëria obligohet që në çdo kohë të mbajë mjete personale, në shumë jo më të vogël se gjysma e shumës së kryegjësë themelore të shoqërisë nga paragrafi (1) i këtij neni.

(7) Nëse vjen te zmadhimi i kryegjësë së shoqërisë në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, shoqëria obligohet që në çdo kohë të mbajë mjete personale në shumë jo më të vogël se gjysma e shumës së kryegjësë nga paragrafi (2) i këtij neni.

(8) Mjetet personale të shoqërisë nga paragrafët (6) dhe (7) të këtij neni, përbëhen nga kryegjësja themelore, rezervat dhe zërat tjerë, të llogaritura sipas metodologjisë të cilën e përcakton Agjencia.

(9) Shoqëria obligohet që në çdo kohë të mbajë shumë të mjeteve likuide, si përqindje nga kryegjësja themelore e shoqërisë nga paragrafi (1) i këtij neni, përkatësisht kryegjësja nga paragrafi (2) i këtij neni.

(10) Përqindjen minimale të mjeteve likuide nga paragrafi (9) i këtij neni, e përcakton Agjencia.

Neni 5

Në nenin 11 dhe 12 fjalët: "kapitali themelues" zëvendësohen me fjalët: "kryegjësja themelore".

Neni 6

Neni 13 ndryshohet si vijon:

"(1) Shoqëria obligohet që menjëherë ta njoftojë Agjencinë për çdo zvogëlim të kryegjësë themelore, kryegjësë, mjeteve të veta ose mjeteve likuide, nën shumat e përcaktuara në nenin 10 të këtij ligji.

(2) Agjencia mund ta heqë lejen për menaxhim me fondin e detyrueshëm pensional të shoqërisë nëse me zvogëlimin e kryegjësë themelore, kryegjësë, mjeteve të veta ose mjeteve likuide nën shumën e kërkuar, shoqëria nuk do të bëjë zmadhimin e tyre deri në shumën e kërkuar, në afat i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 12 muaj."

Neni 7

Në nenin 14 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Themeluesit të cilët mund të posedojnë 51% të kryegjësë themelore të shoqërisë janë bankat, shoqëritë e sigurimit, shoqëritë për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale dhe institucionet tjera financiare, si dhe persona të tjerë juridikë të cilët në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, posedojnë më shumë se 50% të aksioneve me të drejtë të menaxhimit me ato institucione. Nëse nuk ka themelues të cilët do të posedojnë 51% nga kryegjësja themelore e shoqërisë, atëherë të gjithë themeluesit e plotësojnë këtë kusht."

Neni 8

Në nenin 16 paragrafi (4) fjalët: "kapitali aksionar" zëvendësohen me fjalët: "kryegjësja themelore".

Paragrafi (7) shlyhet.

Neni 9

Neni 17 ndryshohet si vijon:

"(1) Këshilli Drejtues i shoqërisë përbëhet së paku prej dy anëtarëve.

(2) Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë përbëhet së paku prej katër anëtarëve.

(3) Nëse zvogëlohet numri i anëtarëve të Këshillit Drejtues nën numërin e paraparë në paragrafin (1) të këtij neni, Këshilli Mbikëqyrës nga radhët e veta emëron ushtrues të detyrës anëtar i Këshillit Mbikëqyrës. Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës i cili emërohet ushtrues i detyrës në periudhën e kryerjes së kësaj detyre, nuk mund të marrë pjesë në marrjen e vendimeve që janë në kompetencë të Këshillit Mbikëqyrës. Kryerësi i detyrës është lëndë regjistrimi në Regjistrin Qendror.

(4) Për anëtar të Këshillit Drejtues dhe Këshillit Mbikëqyrës mund të emërohet personi i cili, krahas kushteve të përcaktuara në Ligjin për shoqëri tregtare i plotëson edhe kushtet në vijim:

a) ka arsim të lartë;

b) ka përvojë pune së paku prej pesë vjetësh në sferën e drejtësisë, veprimtarisë bankare, kontabilitetit, sigurimit, menaxhimit me mjete dhe investim, menaxhimit me fonde të detyrueshme pensionale ose shërbime financiare nga të cilat tre vjet përvojë pune në pozicion udhëheqës;

v) nuk i është shqiptuar sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në sferat e theksuara në pikën b) të këtij paragrafi;

g) nuk është i akuzuar për veprë penale nga sfera e financave dhe veprimtaria bankare dhe nxitje e falimentimit të personit juridik dhe

d) të posedojë reputacion me çka do të garantohet punë e sigurt dhe stabile e shoqërisë dhe fondit pensional.

(5) Agjencia me detyrë zyrtare siguron informata nga institucionet kompetente në Republikën e Maqedonisë për pikat v) dhe g) nga paragrafi (4) i këtij neni, ndërsa personi i huaj siguron vet informata të këtilla nga institucionet kompetente në vendin e huaj.

(6) Krahas kushteve nga paragrafi (4) i këtij neni, anëtar i Këshillit Drejtues të shoqërisë në mënyrë plotësuese duhet t'i përmbushë kushtet në vijim:

a) t'i njohë rregullat nga sfera e sigurimit pensional me financim kapital dhe

b) të dorëzojë program për punën e shoqërisë dhe të fondit pensional nga fushëveprimi i vet i punës.

(7) Së paku një nga anëtarët e Këshillit Drejtues duhet të ketë dhënë provimin për këshilltar investues ose provim tjetër adekuat nga institucioni kompetent jashtë vendit.

(8) Gjatë përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Drejtues theksohet se cilët anëtarë janë përzgjedhur si anëtarë të pavarur të Këshillit Mbikëqyrës.

(9) Anëtarët e Këshillit Drejtues të shoqërisë, pas marrjes së lejes nga Agjencia duhet të punësohen në shoqëri.

(10) Agjencia për së afërmi i rregullon mënyrën dhe procedurën për zgjedhje të anëtarit të Këshillit Drejtues dhe Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë pensionale.

(11) Agjencia e shfuqizon përkatësisht e heq lejen për anëtar të Këshillit Drejtues ose Këshillit Mbikëqyrës, kur do të konstatojë se:

a) vendimi për lëshimin e lejes është miratuar në bazë të të dhënave të pavërteta dhe të pasakta;

b) në periudhën pas lëshimit të lejes fiton dëshmi të dokumentuar se anëtar i plotëson më kushtet e këtij neni dhe

v) anëtar i shkel rregullat për menaxhim të mirë korporativ, nuk punon në pajtim me programin e parashtruar për punë, nuk e zbaton politikën zyrtare të shoqërisë dhe të fondit pensional ose në mënyrë tjetër i rrezikon interesat e anëtarëve të fondit pensional."

Neni 10

Neni 21-a ndryshohet si vijon:

"(1) Shoqëria obligohet që të ketë njësi të veçantë organizative për revizion të brendshëm i cili për punën e vet përgjigjet para Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë.

(2) Njësia organizative nga paragrafi (1) i këtij neni bën kontroll të përhershëm dhe të plotë të ligjshmërisë dhe azhurimit të punës së shoqërisë, veçanërisht të menaxhimit me mjetet e fondit të detyrueshëm pensional, nëpërmjet, por duke mos u kufizuar në:

a) vlerësimin e përshtatshmërisë dhe efikasitetit të sistemeve të kontrollit të brendshëm;

b) vlerësimin e vënies së sistemit informativ;

v) vlerësimin e saktësisë dhe besueshmërisë së raporteve financiare të shoqërisë dhe fondit të detyrueshëm pensional;

g) kontrollin e saktësisë, besueshmërisë dhe njoftimit me kohë në pajtim me ligjet, aktet nënligjore nga sfera përkatëse;

d) përcjelljen e respektimit të rregullave, politikave dhe procedurave për sferën e punës së shoqërisë, duke i përfshirë edhe politikat për menaxhim me rrezikun dhe kodin etik të shoqërisë;

gj) vlerësimin e sistemeve për parandalim të larjes së parave;

e) vlerësimin e shërbimeve që shoqëria i fiton nga bashkëpunëtorët e huaj dhe

zh) vlerësimin e efikasitetit të përgjithshëm të punës së shoqërisë.

(3) Njësia organizative nga paragrafi (1) i këtij neni përgatit plan vjetor të punës për vitin e ardhshëm në të cilin detyrimisht theksohet lënda e revizionit me përshkrim të përmbajtjes së revizionit të planifikuar në sfera të caktuara dhe radhitje të kontrolleve gjatë vitit me kohëzgjatje të planifikuar për realizim të kontrolleve. Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë e miraton planin vjetor për punë dhe ia dorëzon Agjencisë në afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të tij.

(4) Njësia organizative nga paragrafi (1) i këtij neni përgatit raport për punën e saj gjatë vitit paraprak dhe e dorëzon për miratim në Këshillin Mbikëqyrës të shoqërisë dhe njëkohësisht e dorëzon në Agjenci, më së voni deri më 31 mars.

(5) Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë raportin e miratuar nga paragrafi (4) i këtij neni, ia dorëzon Kuvendit të aksionarëve të shoqërisë dhe njëkohësisht ia dorëzon Agjencisë.

(6) Personi i punësuar në njësinë organizative nga paragrafi (1) i këtij neni, kryen punë kryesisht nga revizioni i brendshëm."

Neni 11

Në nenin 39-b paragrafi (1) në fjalinë e dytë pas fjalës "fond" shtohen fjalët: "dhe kërkesë për regjistrim në fondin e detyrueshëm pensional në regjistrin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale".

Neni 12

Në nenin 39-v paragrafi (1) pika gj), ndryshohet si vijon:

"gj) për të gjithë personat të cilët do të ishin themelues, kopje të vërtetuara nga statutet ose akte tjera themeluese dhe ekstrakt nga organi kompetent në të cilin janë regjistruar emra dhe adresa të anëtarëve të këshillave drejtues dhe kopje të vërtetuara të tre raporteve të fundit financiare të reviduara nga revizori i jashtëm i autorizuar, si dhe çdo dëshmi plotësuese e nevojshme për të treguar se janë plotësuar kushtet nga neni 15 i këtij ligji;"

Pika e) ndryshohet si vijon:

"e) dokumentet me të cilat vërtetohet se në datën e parashtrimit të kërkesës, themeluesit të cilët do të mbajnë 51% të kryegjësë themelore të shoqërisë kanë përvojë të madhe në menaxhim me mjete;"

Në pikën zh) fjalët: "kapitali themelues" zëvendësohet me fjalët: "kryegjësja themelore".

Në pikën z) pas fjalës "përvojë" shtohen fjalët: "me rekomandime".

Pika k) ndryshohet si vijon:

"k) prospekti informativ për fondin e detyrueshëm pensional dhe programi për strategji investuese të fondit të detyrueshëm pensional dhe"

Në paragrafin (2) fjalët: "Në afat prej 30 ditësh nga dita e" zëvendësohen me fjalën: "Pas".

Në paragrafin (3) pika a) ndryshohet si vijon:

"a) të kërkojë informatë nga Drejtoria për Parandalimin e Larjes së Parave dhe financimit të terrorizmit, ose institucionit adekuat jashtë vendit dhe t'u drejtohet organeve dhe institucioneve tjera kompetente, rregulluese dhe të supervizionit në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë vendit dhe".

Neni 13

Në nenin 39-g paragrafi (1) pika a) fjalët: "paguhet kapitali themelues i përcaktuar" zëvendësohen me fjalët: "paguar kryegjësja themelore e përcaktuar".

Neni 14

Në nenin 39-e paragrafi (1) fjalët: "kopjet e vërtetuara të akteve themeluese dhe statutit" zëvendësohen me fjalët: "kopje e vërtetuar e statutit".

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4) si vijojnë:

"(3) Pas plotfuqishmërisë së lejes për menaxhim me fondin e detyrueshëm pensional Agjencia e regjistron fondin e detyrueshëm pensional në regjistrin për fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale dhe i përcakton numër identifikues.

(4) Regjistrimi i fondit të detyrueshëm pensional në regjistrin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale ka veprim juridik ndaj personave të tretë ditën e ardhshme nga dita e regjistrimit në regjistrin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale".

Paragrafi (3) bëhet paragraf (5).

Neni 15

Në nenin 39-zh paragrafi (1) fjala "paraprake" shlyhet.

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Agjencia i përcakton mënyrën dhe procedurën e lëshimit të lejes nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 16

Në nenin 39-z pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:

"(6) Pas heqjes së lejes për menaxhim me fond të detyrueshëm pensional, për shoqërinë e cila menaxhon me atë fond pensional në mënyrë adekuate zbatohen dispozitat për likuidim të shoqërive nga Ligji për shoqëri tregtare ose dispozitat nga Ligji për falimentim."

Neni 17

Pas nenit 39-x shtohen gjashtë nene të reja 39-i, 39-j, 39-k, 39-ll, 39-l, 39-m, si vijojnë:

"Neni 39 - i

Shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale mund të bashkohet vetëm me shoqëri tjetër për menaxhimin me fonde të detyrueshme pensionale.

Neni 39-j

(1) Me bashkim të shoqërive nga neni 39-i dhe nga ky ligj themelohet shoqëri e re.

(2) Shoqëria e re themelohet në bazë të lejes së lëshuar nga Agjencia, ndërsa pas themelimit, nga Agjencia fiton lejen për menaxhim me fondin e detyrueshëm pensional.

(3) Për shkak të marrjes së lejes për themelimit të shoqërisë të re për menaxhim me fondet e detyrueshme pensionale, shoqëritë ekzistuese i parashtrajnë Agjencisë kërkesë me dokumentacionin e theksuar në paragrafin (5) të këtij neni dhe plan afarist i cili i përmban hollësitë për të gjitha aktivitetet dhe provizionet që do të paguheshin në pajtim me këtë ligj. Kërkesa për leje për menaxhim me fond të detyrueshëm pensional dhe kërkesa për regjistrimin e fondeve të detyrueshme pensionale në regjistrin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale doprëzohet së bashku me kërkesën për leje për themelimit të shoqërisë.

(4) Kërkesat nga paragrafi (3) i këtij neni, dorëzohen të nënshkuara nga nënshkruar të autorizuar të shoqërive ekzistuese për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale të cilët do të ishin themelues të shoqërisë së re. Formularët dhe përmbajtjen e kërkesave e përcakton Agjencia.

(5) Me kërkesat nga paragrafi (3) i këtij neni, shoqëritë për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale duhet t'i dorëzojnë dokumentet, si vijojnë:

a) vendimin për bashkim të miratuar nga organi kompetent për secilën shoqëri;
 b) marrëveshjen për bashkim të shoqërive;
 v) planin organizues dhe financiar për implementimin e shoqërisë së re;
 g) emrin e shoqërisë së re dhe të fondit të ri pensional;
 d) informatat për atë se a janë aksionarët persona të ndërldhur;

gj) dokumentet për gjendjen financiare të aksionarëve të çdo shoqërie, për të gjitha vitet nga themelimi i saj, ndërsa më së shumti për periudhë prej pesë vjetësh e cila i paraprin datës së parashtrimit të kërkesës, duke i përfshirë edhe dokumentet me të cilat vërtetohet se asnjëri nga aksionarët nuk ka tatime dhe kontribute për sigurim social të papaguara;

e) prospektin e reviduar informativ për fondin e ri të detyrueshëm pensional;

zh) projektstatutin e fondit të ri të detyrueshëm pensional në të cilin theksohen kompensimet e planifikuara;

z) projekt marrëveshjen me ruajtësin e pronës për fondin e ri të detyrueshëm pensional dhe hollësitë për ndërprerje të marrëveshjeve ekzistuese;

x) emrat e anëtarëve të propozuar në Këshillin Drejtues dhe Mbikëqyrës, nëse këta persona nuk janë pjesë e shoqërive të cilat bashkohen dhe informatat nga neni 39-v paragrafi (1), pika z) të këtij ligji;

i) të dhënat për persona të cilët do të jenë në pozita udhëheqëse dhe persona të tjerë të cilët propozohet të jenë përgjegjës për vendimet investuese, revizion të brenshëm, llogari individuale, marketing dhe kontroll të agjentëve;

j) programin për strategjinë investuese të fondit të ri të detyrueshëm pensional dhe

k) dokumentet tjera të cilat i përcakton Agjencia.

(6) Agjencia jep leje për themelim të shoqërisë së re për menaxhim me fondin e detyrueshëm pensional dhe leje për menaxhim me fondin e detyrueshëm pensional, në bazë të dokumenteve nga paragrafi (5) të këtij neni dhe pas plotësimit të kushtëve nga ky ligj.

(7) Pas plotfuqishmërisë së lejes për menaxhim me fondin e detyrueshëm pensional, Agjencia e regjistron fondin e detyrueshëm pensional në Regjistrin për fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale dhe i cakton numër identifikues.

(8) Regjistrimi i fondit të detyrueshëm pensional në regjistrin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, ka veprim juridik ndaj personave të tretë ditën e ardhshme nga dita e regjistrimit në regjistrin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale.

(9) Shoqëria e re për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale, është trashëgimtar juridik i dy shoqërive për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale të cilat e kanë themeluar.

(10) Agjencia më afërsisht e rregullon mënyrën e bashkimit të shoqërive nga neni 39-i i këtij ligji dhe fondeve pensionale nga neni 39-II i këtij ligji.

Neni 39-k

Agjencia mund ta refuzojë kërkesën për bashkim të shoqërive për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale, nëse:

a) kërkesa me dokumentacionin nuk i plotësojnë kushtet nga neni 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21-a, dhe 22 të këtij ligji;

b) dokumentet e deponuara me kërkesën ose informatat tjera tregojnë se cila do nga shoqëritë e cila bashkohet në periudhë prej 5 vjetësh para parashtrimit të kërkesës ka borxhe të mbetura në bazë të tatimeve dhe kontributeve të paguara për sigurim social;

v) aksionet e cilës do shoqëri rrjedhin nga borxhi, kredia ose janë të ngarkuara në çfarëdo mënyre tjetër;

g) aktivitetet afariste të parashtruesve të kërkesës nuk garantojnë se shoqëria e re dhe fondet e detyrueshme pensionale me të cilat do të menaxhohet do të menaxhohen në interes më të mirë të anëtarëve dhe

d) me bashkim rrezikohen interesat e anëtarëve të fondeve të detyrueshme pensionale ose interes tjetër publik.

Neni 39-II

(1) Fondet e detyrueshme pensionale bashkohen në të njëjtën kohë me shoqëritë, të cilat kanë menaxhuar me ato fonde pensionale dhe themelohet një fond i detyrueshëm pensional.

(2) Me bashkimin e fondeve të detyrueshme pensionale nga paragrafi (1) i këtij neni, fondi i ri pensional i merr të drejtat dhe obligimet nga fondet e detyrueshme pensionale të cilat janë bashkuar.

Neni 39-I

Para bashkimit të shoqërive nga neni 39-i të këtij ligji, shoqëritë i njoftojnë me shkrim të gjithë anëtarët e fondit të detyrueshëm pensional për vendimin për bashkim. Pas bashkimit, shoqëria e re për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale i njofton të gjithë anëtarët e fondeve të detyrueshme pensionale për emrin e shoqërisë, emrin e fondit të ri të detyrueshëm pensional dhe u dorëzon kopje nga prospekti informativ, statuti i shoqërisë së re dhe statuti i fondit të ri të detyrueshëm pensional.

Neni 39-m

(1) Shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale mund të bashkohet vetëm me shoqërinë për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale.

(2) Në rast të bashkimit të njëres shoqëri me shoqëri tjetër nga paragrafi (1) i këtij neni, fondi i detyrueshëm pensional, me të cilin menaxhon shoqëria e cila bashkohet me fondin e detyrueshëm pensional me të cilin menaxhon shoqëria me të cilën bëhet bashkimi.

(3) Para bashkimit të fondeve të detyrueshme pensionale shoqëria me të cilën bëhet bashkimi i njofton me shkrim të gjithë anëtarët e fondeve të detyrueshme pensionale.

(4) Me bashkim të një fondi me fond tjetër të detyrueshëm pensional anëtarët dhe llogaritë individuale të fondit pensional i cili bashkohet transferohen në fondin pensional me të cilin bashkohet.

(5) Agjencia më afërsisht e përcakton mënyrën e bashkimit të shoqërive dhe të fondeve të detyrueshme pensionale."

Neni 18

Neni 40 paragrafi (1) pas fjalës "kontribute" shtohet presje dhe fjalët: "të zvogëluara për kompensimet të cilat arkëtohen nga fondi i detyrueshëm pensional".

Neni 19

Në nenin 45, paragrafi (2) pas fjalës "fond" shtohen fjalët: "dhe çdo ndryshimi të tij".

Neni 20

Në nenin 46, paragrafi (2) në fund të fjalisë pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe regjistrohet në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë."

Neni 21

Në nenin 47 paragrafi (1), pika zh) ndryshohet si vijon:
 “zh) mban Regjistër të agjentëve, Regjistër të anëtarëve të fondeve të detyrueshme pensionale dhe Regjistër të fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale.”

Neni 22

Në nenin 49 paragrafi (4) fjalët: “prospekt informativ” zëvendësohen me fjalët: “raport statistikor”.

Neni 23

Në nenin 50 paragrafi (6), pika v) ndryshohet si vijon:
 “v) miraton plan financiar, raporte financiare dhe program vjetor për punën e Agjencisë dhe e përcjell realizimin e tyre;”.

Neni 24

Në nenin 53 paragrafi (6), fjala “paregullsitë” zëvendësohet me fjalën “paligjshmëritë”, kurse fjala: “parregullsi” zëvendësohet me fjalën “paligjshmëri”.

Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:

“(8) Procedurë për kundërvajtje nuk mund të ngritet as të mbahet nëse kanë kaluar më shumë se tre vjet nga dita kur është bërë kundërvajtja. Parashkrimi i ngritjes dhe mbajtjes të procedurës për kundërvajtje në çdo rast, fillon pas kalimit të pesë vjetëve nga dita kur është kryer kundërvajtja.”

Paragrafi (8) bëhet paragraf (9).

Neni 25

Në nenin 56 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Agjencia, më së voni deri më 31 dhjetor të vitit rrjedhës, dorëzon plan financiar për vitin e ardhshëm në pajtim me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe i njëjti botohet në “Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”. Agjencia, më së voni deri më 30 qershor në vitin rrjedhës, Qeverisë dhe Kuvendit të Republikës së Maqedonisë i dorëzon raporte financiare për vitin paraprak, të rishikuara nga revizori i jashtëm i autorizuar në pajtim me standardet ndërkombëtare për revizorë.”

Në paragrafin (2) fjala: “buxheti” zëvendësohet me fjalët: “plani financiar”.

Në paragrafin (3) në pikën a) fjalët: “2,5% të kontributeve të përgjithshme të paguara” zëvendësohen me fjalët: “0,8% të çdo kontributi të paguar”.

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

“Agjencia e ka llogarinë e vet në bankën afariste në Republikën e Maqedonisë.”

Në paragrafin (6) fjalët: “Enti për Revizion Shtetëror i Republikës së Maqedonisë” zëvendësohet me fjalët: “revizori i jashtëm i autorizuar”.

Neni 26

Pas nenit 56 shtohen dy nene të reja 56-a dhe 56-b, si vijojnë:

“Neni 56-a

Nëse gjatë vitit paraprak afarist Agjencia realizon tepricë të të ardhurave mbi harxhimet e realizuara, teprica e realizuar e mjeteve shpërndahet në fondin rezerv të Agjencisë, në shumë të përcaktuar me planin financiar të Agjencisë.

Neni 56-b

(1) Nëse gjatë vitit paraprak afarist, Agjencia realizon më shumë harxhime në raport me të ardhurat e realizuara, mungesa e mjeteve kompensohet nga fondin rezerv i Agjencisë.

(2) Mjetet e realizuara nga teprica e të hyrave ndaj të dalave, të ndara në fondin rezerv të Agjencisë, ruhen në llogari te banka afariste në Republikën e Maqedonisë.”

Neni 27

Neni 60 ndryshohet, si vijon:

“(1) Pagesa e kontributeve për sigurim pensional dhe invalidor bëhet në pajtim me Ligjin për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social.

(2) Fondi i sigurimit pensional dhe invalidor i Maqedonisë i transferon kontributet e anëtarëve të fondeve të detyrueshme pensionale në llogaritë e fondeve të zgjedhura të detyrueshme pensionale, menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej pesë ditësh pune nga pranimi i kontributeve, me kusht që në afatin e njëjtë të jenë pranuar edhe të dhëna adekuate në pajtim me ligjin, të cilat i mundësojnë Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë që ta kryejë atë obligim.

(3) Mjetet për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital, të realizuara në bazë të pagesës me vonesë dhe jo të plotë të kontributit, transferohen në llogari individuale të anëtarit të fondit të detyrueshëm pensional.”

Neni 28

Në nenin 61 paragrafi (5), shtohet fjali e re si vijon:
 “Ky obligim pushon pas kalimit të 60 ditëve, nga nënshkrimi i marrëveshjes së përkohshme për anëtarësim.”

Neni 29

Pas nenit 64 shtohet neni i ri 64-a, si vijon:

“Neni 64-a

Agjencia mund ta anulojë regjistrimin e anëtarit të fondit të detyrueshëm pensional në regjistrin e anëtarëve nëse:

- a) regjistrimi bazohet në të dhëna jo të sakta;
- b) me kërkesë të anëtarit të fondit të detyrueshëm pensional i cili e ka shfuqizuar statusin e përcaktuar në bazë të nenit 131, paragrafi (2) të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor;
- v) në bazë të vendimit gjyqësor ose
- g) në raste tjera të cilat nuk janë në pajtim me ligjin.”

Neni 30

Në nenin 65 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, kur anëtari ose personi i siguruar i sistemuar përkohësisht do të fitojë të drejtë të pensionit invalidor në pajtim me nenin 139 të Ligji për sigurim pensional dhe invalidor, pensionin e përkohëshëm invalidor e paguan Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë, ndërsa mjetet nga llogaria individuale e anëtarit ngelin në fondin e detyrueshëm pensional, derisa anëtari nuk realizon të drejtë të pensionit të pleqërisë, pensionit invalidor ose falimjar.”

Neni 31

Në nenin 68 paragrafi (1) fjalët: “të paguara në Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë për të cilat Fondi” zëvendësohen me fjalët: “për të cilat Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë”.

Neni 32

Në nenin 69 në fjalinë hyrëse pas fjalëve: “nevojat e” shtohet fjala “detyrueshëm”.

Në pikën b) fjalët: “obliguesit e kontributit për sigurim pensional dhe invalidor” zëvendësohen me fjalët: “Drejtoria e të Hyrave Publike”.

Neni 33

Neni 70 ndryshohet si vijon:

“Fondi për Sigurim Invalidor dhe Pensional i Maqedonisë i përcakton mënyrën dhe procedurën e kryerjes të funksioneve të Fondit, të përcaktuara në nenin 69 të këtij ligji, me pajtimin paraprak nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.”

Neni 34

Neni 71 ndryshohet si vijon:

“Fondi për Sigurim Invalidor dhe Pensional i Maqedonisë obligohet që të sigurojë dhe të mbajë softuer për shpërndarje dhe transfer të kontributeve të anëtarëve të fondeve të detyrueshme pensionale në llogari të fondeve të zgjedhura të detyrueshme pensionale.”

Neni 35

Në nenin 75 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Për shkak të sigurimit të informimit të drejtë dhe objektiv të opinionit shoqëria e cila menaxhon me fond pensional të detyrueshëm obligohet që çdo material për marketing t’ia dorëzojë për leje Agjencisë dhe nuk guxon të shpallë ose emetojë material të pajeluar për marketing. Nëse përfaqësuesi i shoqërisë jep deklaratë me gojë ose intervistë për të cilat nuk ka qenë i njoftuar paraprakisht, shoqëria obligohet që deklaratën e dhënë ose intervistën e mediumit adekuat t’ia dorëzojë Agjencisë, në afat prej tre ditësh pas shpalljes së tyre. Agjencia miraton udhëzime për përmbajtjen e reklamave dhe për materialin tjetër promovues të fondeve të detyrueshme pensionale dhe të shoqërive të cilat menaxhojnë me to.”

Neni 36

Në nenin 76 paragrafi (1) shlyhet.

Neni 37

Në nenin 77 paragrafi (6) pika a) pas fjalës “Maqedonisë” shtohen fjalët: “ose nëse është shtetas i huaj ta ketë të rregulluar të statusin e shtetasit të huaj në Republikën e Maqedonisë në pajtim me ligjin.”

Në pikën v) lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën g) shlyhet pika dhe shtohet lidhëza “dhe”.

Pas pikës g) shtohet pikë e re d), si vijon:

“d) të mos jetë i punësuar në Fondin për Sigurim Invalidor dhe Pensional të Maqedonisë, Fondin për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë, Agjencinë për Punësim të Republikës së Maqedonisë, Drejtorinë për të Hyra Publike dhe Agjencitë për Punësime të Përkohshme.”

Në paragrafin (7) fjalja e dytë ndryshon si vijon: “Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, obligohet që të parashtrijë kërkesë në emër të agjentit për regjistrimin e tij në regjistrin e agjentëve, nëse personi i plotëson kushtet dhe të parashtrijë kërkesë për shlyerje të agjentit nga regjistri i agjentëve nëse nuk e plotëson ndonjë nga kushtet e paragrafit (6) të këtij neni.”

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

“Agjencia zbaton procedurë për shlyerje nga regjistri i agjentëve, të agjentit i cili nuk i respekton dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit për sigurim pensional me financim kapital vullnetar. Drejtori i Agjencisë merr vendim për shlyerjen e agjentit kundër të cilit agjenti ka të drejtë ankese te Këshilli Mbikëqyrës i Agjencisë. Ankesa nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit.”

Neni 38

Në nenin 78 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Në rast kur shoqëria e cila menaxhon me fond të detyrueshëm pensional nëpërmjet të punësuarit të vet, përfaqësuesit, agjentit ose personit të ndërlidhur me atë shoqëri, ushtron ndikim te personi i gjinisë mashkullore më i moshuar se 50 vjet ose personi i gjinisë femërore më e moshuar se 45 vjet që të antarësohet në fondin e detyrueshëm pensional, shoqëria duhet të jetë në gjendje të dëshmojë se gjatë kohës së lidhjes së marrëveshjes për antarësim, nuk ka qenë e mundshme të supozohet në mënyrë të arsyeshme se antarësimi i atij personi në atë fond të detyrueshëm pensional është në kundërshtim me interesat e tij.”

(2) Në paragrafin (3) fjalët: “paragrafët (1) dhe (2)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (1).”

Neni 39

Në nenin 89 paragrafi (1) pika b). në fund të fjalisë pika shlyhet dhe shtohet lidhëza “ose”.

Pas pikës b) shtohet pikë e re v), si vijon:

“v) kombinimi i opsioneve të theksuara në pikat a) dhe b) të këtij paragrafi.”

Neni 40

Neni 94 ndryshohet si vijon:

“(1) Secila shoqëri ose shoqëri për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, obligohet që të ketë prospekt informativ për fondin e detyrueshëm pensional me të cilin menaxhon. Prospekti informativ përmban të dhëna të plota të sakta dhe objektive për fondin e detyrueshëm pensional dhe shoqërinë e cila menaxhon me atë fond, të cilat janë të nevojshme që anëtari potencial të marrë vendim për antarësim në fondin e detyrueshëm pensional, dhe atë:

a) emrin dhe selinë e shoqërisë dhe fondit me të cilin menaxhon;

b) emrat e anëtarëve të këshillit drejtues dhe këshillit mbikëqyrës të shoqërisë;

v) emrat dhe adresat e aksionarëve dhe pjesëmarja e tyre në kryegjënë themelore të shoqërisë;

g) emrin dhe selinë e ruajtësit të pronës dhe të dhënat për ndryshimet eventuale të ruajtësit të pronës të bëra në vitin e kaluar dhe shkaqet për ndryshimet e tilla;

d) të dhënat për revizorin e fondit të detyrueshëm pensional dhe të shoqërisë;

gj) parimet themelore të investimit për periudhën nga paragrafi (2) i këtij neni dhe vetkufizimet gjatë investimit përveç kufizimeve të caktuara në këtë ligj;

e) përgjegjësinë gjatë marrjes së vendimeve investuese;

zh) kompensimet, provizionet dhe të gjitha harxhimet tjera të cilat paguhën nga antarët e fondit të detyrueshëm pensional;

z) mënyrën e antarësimit dhe kalimit;

x) mënyrën e njoftimit të anëtarëve;

i) të drejtën e pensionit;

j) portfolion e fondit të detyrueshëm pensional;

k) numrin e anëtarëve të fondit të detyrueshëm pensional;

l) neto vlerën të mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional dhe

l) të dhënat tjera për punën e shoqërisë dhe menaxhimin me fondin e detyrueshëm pensional që mund t’i përcaktojë Agjencia për shkak të sigurimit të transparencës.

(2) Prospektin informativ nga paragrafi (1) i këtij neni, shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale obligohet që më së voni deri më 31 mars të çdo viti rrjedhës, me gjendje të 31 dhjetorit të vitit të kaluar, ta publikojë në veb faqen e shoqërisë dhe në një nga gazetatat ditore me tirazh më të madh që shpërndahen në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë.

(3) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, në afat prej 15 ditësh nga regjistrimi i fondit të detyrueshëm pensional në regjistrin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, obligohet që ta shpallë prospektin informativ me të dhëna nga paragrafi (1), pikat a), b), v), g), d), gj), e), zh), z), x), i) dhe l) të këtij neni.

(4) Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, obligohet që me kërkesë të antarit të fondit të detyrueshëm pensional, t’ia dorëzojë prospektin informativ dhe statutin e fondit të detyrueshëm pensional, me të cilin menaxhon dhe të njëjtat t’ia japë për kontroll çdo personi i cili do të paraqitet për antarësim në fondin e detyrueshëm pensional me të cilin menaxhon ajo shoqëri.

(5) Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale obligohet që me kërkesë të personit, ta njoftojë nëse është antar i fondit të detyrueshëm pensional me të cilin menaxhon, si dhe për të drejtat të cilat dalin nga antarësimi."

Neni 41

Neni 95 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale obligohet që rregullisht, ndërsa së paku një herë në vit t'i informojë në formë të shkruar anëtarët e fondit të detyrueshëm pensional për gjendjen e mjeteve në llogaritë e tyre individuale, për datat e pagesës së kontributeve dhe të transferimit të mjeteve për antarin e atij fondi gjatë periudhës përkatëse dhe për transformimin e kontributeve dhe mjeteve të transferuara në njësitë e kontabilitetit. Ky njoftim, me pajtimin paraprak të anëtarit, në vend të formës me shkrim mund të dorëzohet edhe në formë elektronike."

Neni 42

Neni 96 ndryshohet si vijon:

"(1) Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale obligohet që Agjencisë t'ia dorëzojë informatat në vijim:

a) raportet e pareviduara tremujore financiare dhe raportet e reviduara dhe të pareviduara vjetore financiare për shoqërinë ose shoqërinë për menaxhim me fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale;

b) raportet e pareviduara, tremujore, themelore financiare, dhe raportet plotësuese dhe raportet e pareviduara dhe të reviduara vjetore financiare dhe raportet plotësuese për fondin e detyrueshëm pensional;

v) të dhënat më të hollësishme për fitim dhe transfer të mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional me theksim të çdo mjeti individual, datën dhe çmimin e transakcionit dhe personin juridik i cili e realizon shërbimin e letrave me vlerë;

g) të dhënat për harxhimet për Agjencinë, rojtarin e pronës, Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë, transakcionet, marketingun, agjentët dhe harxhime të tjera;

d) të dhëna për aksionarët e shoqërisë ose shoqërisë për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale duke përfshirë emra dhe adresa;

gj) emrat e anëtarëve të organeve të menaxhimit dhe të punësuarve në shoqërinë ose shoqërinë për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale dhe lartësinë e kompenzimeve për punën e tyre;

zh) informatën për njoftimet e dorëzuara anëtarëve nga neni 95 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji;

z) të dhëna më të hollësishme për numrin e antarëve të fondit të detyrueshëm pensional gjatë vitit; numrin e antarëve të cilët janë antarësuar në fondin e detyrueshëm pensional; numrin e atyre që kanë kaluar në fonde tjera të detyrueshme pensionale, numrin e antarëve të vdekur dhe numrin e antarëve të pensionuar;

x) raportet nga kontrolliet e brendshme dhe revizionet e brendshme; dhe

i) të dhëna të tjera të përcaktuara nga Agjencia.

(2) Raportet e pareviduara financiare nga paragrafi (1) pika a) dhe b) të këtij neni, dorëzohen në afat prej një muaji pas përfundimit të periudhës me të cilën kanë të bëjnë raportet, ndërsa raportet e reviduara financiare nga paragrafi (1) pikat a) dhe b) të këtij neni, dorëzohen në afat prej tre muajsh pas përfundimit të periudhës me të cilën kanë të bëjnë raportet.

(3) Të dhënat nga paragrafi (1) pika v) e këtij neni, dorëzohen për çdo datë të vlerësimit më së voni ditën e ardhshme punuese.

(4) Të dhënat nga paragrafi (1) pika g) dhe z) të këtij neni, dorëzohen një herë në muaj, më së voni deri në ditën e 5-të të muajit për muajin paraprak.

(5) Të dhënat nga paragrafi (1) pikat g) dhe gj) të këtij neni dorëzohen një herë në vit, më së voni deri në ditën e 15-të nga përfundimi i vitit afarist.

(6) Të dhënat nga paragrafi (1) pika zh) të këtij neni, dorëzohen në afat prej një muaji nga përfundimi i periudhës me të cilën kanë të bëjnë të dhënat.

(7) Raportet nga paragrafi (1) pika x) të këtij neni, dorëzohen për çdo tremujorësh, më së voni deri në ditën e 5-të të muajit për tremujorshin paraprak.

(8) Agjencia për së afërmi i përcakton llojin dhe periudhën me të cilën kanë të bëjnë të dhënat, mënyrën dhe formën e paraqitjes së të njëjtave dhe procedurën për dorëzimin e tyre."

Neni 43

Në nenin 98 paragrafi (1), pika a) ndryshohet si vijon:

"a) kompensimi nga kontributi si përqindje nga secili kontribut i paguar në fondin e detyrueshëm pensional, para transformimit të mjeteve në njësitë e kontabilitetit. Lartësinë e kompensimit e përcakton shoqëria por ajo nuk mund të tejkalojë 4% nga çdo kontribut i paguar;"

Në paragrafin (3) pika b), lidhëza "ose" shlyhet.

Pas pikës v) shtohen dy pika të reja g) dhe d), si vijojnë:

"g) nëse anëtarin nuk ka mjete në llogarinë individuale ose

d) në rast të lidhjes ose bashkimit të shoqërisë e cila duhet të bëjë transfer të mjeteve nga njëri fond në fond tjetër të detyrueshëm pensional, në periudhën prej 180 ditësh nga lidhja ose bashkimi."

Paragrafët (4), (5) dhe (6) shlyhen.

Neni 44

Në nenin 100 paragrafi (2) pas fjalës "shpall" shtohen fjalët: "në ueb faqen e shoqërisë, ose shoqërisë për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale".

Neni 45

Në nenin 102 paragrafi (4), përqindja "0,8%" zëvendësohet me përqindjen "0,1%".

Neni 46

Në nenin 105 paragrafi (1), pika a) ndryshohet si vijon:

"a) depozitat në banka të cilat kanë leje të lëshuar nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, nëse bartin interes dhe maturohen në afat i cili nuk është më i gjatë se një vit;"

Pika k) ndryshohet si vijon:

"k) dokumente për pjesëmarrje, aksione dhe instrumente tjera të dhëna nga fonde të autorizuar investuese me seli në shtetin-anëtar të UE-së ose OECD-së, që kanë investuar kryesisht në instrumente të cilat kuotojnë në bursat e atyre shteteve dhe"

Në pikën ll) presja dhe fjalët: "me mendimin paraprak të Komisioni për Letra me Vlerë" shlyhen.

Neni 47

Neni 106 ndryshohet si vijon:

"(1) Mjetet e fondit të detyrueshëm pensional mund të investohen në letra me vlerë të botuesit të njëjtë më së shumti deri 10% nga vlera nominale e letrës individuale me vlerë e botuar nga ai botues, përveç në rast të obliguesve dhe letrave tjera me vlerë të botuara ose për të cilat garanton Republika e Maqedonisë ose ndonjëri nga shtetet-anëtare të UE-së ose OECD-së.

(2) Më së shumti 5% nga vlera e mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional mund të investohen në instrumente, përveç depozitave dhe certifikatave për depozit të botuara nga subjeti i njëjtë i cili nuk është themeluar nga shteti dhe është regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë ose në vendin-anëtar të UE-së ose të OECD-së, me çrast më së shumti deri 7,5% nga mjetet e fondit të

detyrueshëm pensional mund të investohen në instrumente, përveç depozita dhe certifikata për depozit, të subjekteve të lidhura ndërmjet veti në këtë mënyrë.

(3) Мë së shumti 3% nga mjetet e fondit të detyrueshëm pensional mund të investohen në depozita dhe certifikata për depozit në një bankë e cila ka leje të lëshuar nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonis, përveç në depozita dhe certifikata për depozit në bankë e cila është ruajtëse e pronës së fondit të detyrueshëm pensional ku mund të investohet së paku 2% nga mjetet e fondit të detyrueshëm pensional. Мë së shumti deri мë 5% nga mjetet e fondit të obligueshëm pensional mund të investohen në depozita dhe certifikata për depozit të bankave të ndërlidhura ndërmjet veti..

(4) Agjencia mund të përcaktojë kufizime të investimeve të llojeve të ndryshme të instrumenteve të ndryshme nga kufizimet e përcaktuara në nenin 107 të këtij ligji, të cilat do të vlejнë në afat të përcaktuar nga Agjencia, por jo мë të gjatë se pesë vjet. Kufizimet nuk mund hiqen plotësisht ose pjesërisht pa njoftim paraprak me shkrim nga secila shoqëri e cila menaxhon me fond të detyrueshëm pensional, мë së paku një vit para heqjes.”

Neni 48

Në nenin 107 paragrafi (1) pika a) përqindja “30%” zëvendësohet me përqindjen “50%”, kurse fjalia e dytë ndryshohet si vijon: “Në suaza të këtij kufizimi мë së shumti 30% nga vlera e mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional mund të investohen në instrumente të theksuara në nenin 105 paragrafi (1) pikat i), j) dhe k) të këtij ligji.”

Në pikën v) në fund të fjalisë pikëpresja shlyhet dhe shtohen fjalët: “nga të cilat мë së shumti 30% e mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional mund të investohen në instrumentet nga neni 105 paragrafi (1) pika a) të këtij ligji”.

Neni 49

Në nenin 109, paragrafi (4) fjala “gjashtë” zëvendësohet me fjalën “tetëmbëdhjetë”.

Neni 50

Në nenin 110 pika v), në fund të fjalisë pika shlyhet dhe shtohen fjalët: “përveç garancive për ngarkim me borxh nga neni 113 paragrafi (1) të këtij ligji”.

Neni 51

Në nenin 115 paragrafi (2) numri “(1)” zëvendësohet me numrin “(2)”.

Neni 52

Në nenin 116 paragrafi (2), pika a) ndryshohet si vijon: “a) të ketë mjete të veta minimale prej 20 000 000 eurosh në kundërvlerë me denarë, sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, në pajtim me definicionin për mjete personale në Ligjin për bankat;”.

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojнë:

“(3) Nëse banka pushon të plotësojë ndonjërin nga kushtet e paragrafit (2) të këtij neni, në periudhë deri sa është ruajtës i pronës së fondit të detyrueshëm pensional, obligohet që menjëherë t'i informojë shoqërinë e cila menaxhon me fondin e detyrueshëm pensional dhe Agjencinë dhe të ndërmarrë aktivitete për harmonizim me dispozitat nga paragrafi (2) i këtij neni, në periudhë jo мë të gjatë se tre muaj nga dita kur ka pushuar ta plotësojë ndonjërin nga kushtet.

(4) Banka e cila e kryen punën e ruajtësit të pronës, duhet të ketë njësi të veçantë organizative për kryerjen e atyre punëve.”

Neni 53

Në nenin 130 paragrafi (1) pas numrit “135”, shtohet numri “135-a”.

Neni 54

Në nenin 132 paragrafi (1) pas numrit “135”, shtohet numri “135-a”.

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

“(7) Nëse nuk ekzistojнë baza për zbatimin e procedurës për barazim me thirrjen e kryerësit, personi i autorizuar për kontroll, kryerësit ia dorëzon me postë urdhërpagesën me procesverbalin nga kundërvajtja e konstatuar. Procedura për barazim, llogaritет se është zbatuar dhe personi i autorizuar për kontroll mund të parashtrоjë kërkесë për ngritje të procedurës për kundërvajtje nëse kryerësi:

a) e ka pranuar me postë urdhërpagesën por nuk e ka paguar në afatin e paraparë ose

b) e ka kthyer urdhërpagesën me shënimin se nuk dëshiron ta pranojë.”

(3) Paragrafi (7) bëhet paragraf (8).

Neni 55

Në nenin 133 paragrafi (1) fjalët: “deri në 50 000” shlyhen.

Pika 2 ndryshohet si vijon:

“2) nuk mundëson qasje te librat, dokumentet dhe evidenca tjetër e personit të autorizuar i cili kryen kontroll në emër të Agjencisë, në pajtim me nenin 53 paragrafi (3) i këtij ligji;”.

Pas pikës 2 shtohet pika e re 2-a, si vijon:

“2-a) nuk i mënjanon paligjshmëritë, në pajtim me nenin 53 paragrafi (6) të këtij ligji;”.

Pika 11 ndryshohet si vijon:

“11) investon mjete nga fondi i detyrueshëm pensional, në kundërshtim me instrumentet dhe kufizimet e parapara në nenet 105, 106, 107 dhe 108 të këtij ligji;”.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 40 000 eurosh në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë për menaxhim të fondeve të detyrueshme pensionale, nëse:

1) kryen veprimtari të cilat nuk janë të parapara në nenin 7 paragrafi (1) të këtij ligji;

2) nuk e zmadhon dhe mban kryegjënë në pajtim me nenin 10, paragrafët (2), (4) dhe (5) të këtij ligji;

3) nuk i mban dhe nuk i zmadhon mjetet e veta të llogaritura sipas metodologjisë së përcaktuar nga Agjencia, në pajtim me nenin 10 paragrafët (6) dhe (7) të këtij ligji;

4) nuk mban mjete likuide në pajtim me nenin 10 paragrafi (8) të këtij ligji;

5) nuk e paguan kryegjënë themelore në mënyrë të përcaktuar me nenin 11 të këtij ligji;

6) kryegjëja themelore rrjedh nga burime në kundërshtim me nenin 12 të këtij ligji;

7) nuk kryen harmonizim adekuat në afat prej gjashtë muajsh, në pajtim me nenin 14, paragrafi (5) i këtij ligji;

8) nuk kërkon pajtim për çdo përfitim ose bartje të aksioneve në pajtim me nenin 16, paragrafi (1) i këtij ligji;

9) blen aksione nga shoqëria tjetër për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale, ose riorganizohet në kundërshtim me nenin 16 paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji;

10) kryen ndryshime pa lejen e Agjencisë, në pajtim me nenin 39-zh të këtij ligji dhe

11) kryen bashkim në kundërshtim me nenet 39-i, 39-j dhe 39-l të këtij ligji.”

Në paragrafin (5) fjalët: “deri në 5 000” shlyhen.

Neni 56

Në nenin 134 paragrafi (1), fjalët: “deri në 30 000” shlyhen.

Në pikën 2 pas numri: “21” shtohen fjalët: “paragrafi (2)”.

Pika 8 ndryshohet si vijon:

“8) nuk i transferon në Fondin për Sigurim Invalidor dhe Pensional të Maqedonisë, kontributet e paguara për anëtarin e fondit të detyrueshëm pensional, në pajtim me nenin 66-a paragrafi (1) i këtij ligji;”.

Në pikën 12 pas numrit "96" shtohen fjalët: "paragrafi (1)".

Në pikën 15 fjalët: "nenet 106 dhe 109" zëvendësohen më fjalët: "neni 109".

Në paragrafin (3) fjalët: "deri në 30 000" shlyhen.

Para pikës 1 shtohet pika e re 1, si vijon:

"1) nëse nuk themelon njësi organizative në pajtim me nenin 21-a, paragrafi (1) i këtij ligji;"

Pika 1 bëhet pika 2.

Në paragrafin (5) fjalët: "deri në 3 000" shlyhen.

Neni 57

Në nenin 135 paragrafi (1), fjalët: "deri në 10 000" shlyhen.

Pika 1, ndryshohet si vijon:

"1) fillon me aktivitetet të menaxhimit me fondin e detyrueshëm pensional, marketingut dhe hulumtimit të mendimit publik, në kundërshtim me kushtet nga neni 39-e paragrafi (5) i këtij ligji;"

Pika 5 ndryshohet si vijon:

"5) jep informata të gabuara dhe të pasakta për fondin e detyrueshëm pensional ose për shoqatën e cila menaxhon me atë fond ose jep deklarata ose parashikime për rezultatet e ardhshme investuese për fondin e detyrueshëm pensional, ose nuk vepron sipas aktvendimit të Agjencisë sipas nenit 75 paragrafët (1), (2) dhe (5) të këtij ligji;"

Në pikën 7) fjalët: "(3) dhe (4)" zëvendësohen me fjalët: "dhe (3)".

Pika 8 ndryshohet si vijon:

"8) nuk ia dorëzon prospektin informativ dhe statutin anëtarit të fondit të detyrueshëm pensional, nuk ia jep për shikim personit dhe nuk e njofton personin, në pajtim me nenin 94 paragrafët (4) dhe (5) të këtij ligji."

Në paragrafin (3) fjalët: "deri në 2 000" shlyhen.

Neni 58

Pas nenit 135 shtohet neni i ri 135-a, si vijon:

"135-a

"(1) Gjorbë në shumë prej 5 000 eurosh në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale, ose shoqërisë për menaxhim me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare, nëse:

1) nuk i dorëzon për miratim Agjencisë ose boton material të pajeluar për marketing, nuk e dorëzon në afat, nuk e njofton Agjencinë për deklaratën me gojë ose intervistën në medium adekuat, në pajtim me nenin 75 paragrafi (4) i këtij ligji;

2) nuk vepron në pajtim me nenin 77, paragrafi (7) i këtij ligji;

3) nuk e njofton menjëherë Agjencin për vlerën neto të mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional dhe vlerën e njësisë së kontabilitetit të fondit të detyrueshëm pensional, në pajtim me nenin 85 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji dhe

4) nuk i dorëzon informata dhe të dhëna Agjencisë ose nuk dorëzon të dhëna dhe informata, në afatet e parapara me nenin 96 të këtij ligji.

(2) Gjorbë në shumë prej 5 000 eurosh në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale, nëse:

1) nuk përgatit plan vjetor për punë, raport për punën e vet dhe nuk ia dorëzon Agjencisë, në pajtim me nenin 21-a paragrafët (3), (4) dhe (5) të këtij ligji.

Neni 59

Në nenin 136 paragrafi (1) fjalët: "deri në 50 000" shlyhen.

Pas pikës 1 shtohet pikë e re 1-a, si vijon:

"1-a) nuk i mënjanon paligjshmëritë, në pajtim me nenin 53 paragrafi (6) i këtij ligji;"

Në paragrafin (3) fjalët: "deri në 5 000" shlyhen.

Neni 60

Në nenin 136-a paragrafi (1) fjalët: "1 500 deri" shlyhen.

Në pikën 1 numri "(4)" zëvendësohet me numrin "(3)".

Pika 2 shlyhet.

Neni 61

Neni 136-b, ndryshohet si vijon:

"Gjorbë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:

1) nuk u përmbahet obligimeve dhe përkufizimeve të parapara në nenin 77, paragrafët (4) dhe (5) të këtij ligji."

Neni 62

Në nenin 136-v paragrafi (1) fjalët: "deri në 30 000" shlyhen.

Në pikën 1 fjala "pagan" zëvendësohet me fjalën "transferon".

Në paragrafin (2) fjalët: "deri në 3 000" shlyhen.

Neni 63

Në nenin 136-g paragrafi (1) fjalët: "deri në 3 000" shlyhen.

Neni 64

Në nenin 136-d paragrafi (1) fjalët: "deri në 30 000" shlyhen.

Në paragrafin (2) fjalët: "deri në 3 000" shlyhen.

Neni 65

Shoqëritë ekzistuese për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, obligohen që të hamonizohen me dispozitat e nenit 9, paragrafët (7) dhe (8) të këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 66

Agjencia i regjistron fondet ekzistuese të detyrueshme pensionale në regjistrin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, dhe u përcakton numër identifikues në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 67

Në ditën e hapjes të llogarisë nga neni 25 paragrafi (4) i këtij ligji, mjetet e Agjencisë nga llogaria e cila udhëhiqet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, transferohen në llogari të hapur në bankë afariste në Republikën e Maqedonisë.

Neni 68

Nëse shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale nuk dëshmon se gjatë lidhjes së marrëveshjes për anëtarësim me personin nga neni 38 paragrafi (1) i këtij ligji, nuk ka qenë e mundur të supozohet në mënyrë të arsyeshme se anëtarësimi i atij personi është në kundërshtim me interesat e tij, personi i cili ka lidhur marrëveshje për anëtarësim para hyrjes në fuqi të këtij ligji, mundet në afat prej një viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji t'i parashtrijë Agjencisë kërkesë për anulimin e regjistrimit të tij nga Regjistri i anëtarëve.

Nëse shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare, nuk dëshmon se gjatë lidhjes së marrëveshjes për antarësim me personin nga neni 38 paragrafi (1) i këtij ligji, nuk ka qenë e mundur të supozohet në mënyrë të arsyeshme se anëtarësimi i atij personi është në kundërshtim me interesat e tij, personi i cili ka lidhur marrëveshje për anëtarësim pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, mundet në afat prej një viti nga lidhja e marrëveshjes për anëtarësim, t'i parashtrijë Agjencisë kërkesë për anulimin e regjistrimit të tij nga Regjistri i anëtarëve.

Neni 69

Lartësia e kompensimit të kontributeve nga neni 43 paragrafi (1) i këtij ligji, që e arkëtojnë shoqëritë ose shoqëritë për menaxhim me фонде pensione të detyrueshme dhe vullnetare, për vitin 2010 nuk mund të tejkalojë 5,5% nga secili kontribut i paguar edhe për vitin 2011 nuk mund të tejkalojë 4,5% nga secili kontribut i paguar.

Neni 70

Lartësia e kompensimit nga neni 45 i këtij ligji, të cilin e arkëton Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë, për vitin 2010 nuk mund të jetë më e lartë se 0,2% në vit.

Neni 71

Dispozita nga neni 46 i këtij ligji për investim të depozitave në banka të cilat kanë леје të lëshuar nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, nëse bartin kamatë dhe maturonjë në аfat i cili nuk është më i gjatë se një vit, nuk ka të бјје me depozitat e investuara në banka deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 72

Dispozitat nga nenet 47 paragrafi (3) dhe 48 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Me përjashtim nga paragrafit (1) i këtij neni, dispozitat nga neni 47 paragrafi (3) të këtij ligji, në periudhë prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, më së shumti 5% nga mjetet e fondit të detyrueshëm pensional mund të investohen në depozita dhe certifikata për depozitë në një bankë, e cila ka леје të lëshuar nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, me ç'rast më së shumti deri më 7,5% nga mjetet e fondit të detyrueshëm pensional, mund të investohen në depozita dhe certifikata për depozitë të bankave të lidhura ndërmjet veti.

Neni 73

Nenet 139-b, 139-v, 139-g, 139-d dhe 139-gj shlyhen.

Neni 74

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, do të miratohen në аfat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 75

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, që të пәрсактојје текст të spastruar të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital.

Neni 76

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

921.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 април 2010 година.

Бр. 07- 1582/1
8 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008 и 161/2008), во членот 1 по зборот „лица“ се става записка и се додаваат зборовите: „други лица кои бараат работа“.

Член 2

По членот 1 се додаваат три нови члена 1-а, 1-б и 1-в, кои гласат:

„Член 1-а

Секој има право на пристап до вработување, без какви било ограничувања, согласно со принципот на еднаков третман, утврден во Законот за работните односи и во другите закони.

Согласно со принципот на еднаков третман, забранета е дискриминација при вработување по основа на брачен статус, семеен статус, боја на кожа, пол, јазик, политичко или друго убедување, активност во синдикати, национална припадност, социјален статус, инвалидност, возраст, сопственост, општествен или друг статус.

Член 1-б

Граѓаните на Европската унија имаат еднаков правен статус, во правните односи, согласно со овој закон, како и граѓаните на Република Македонија.

Член 1-в

Во случај на дискриминација од членовите 1-а и 1-б на овој закон, граѓанинот има право да бара надомест на штета.

Во случај на спор кога е постапено спротивно на членовите 1-а и 1-б од овој закон, товарот на докажување паѓа на работодавачот.“

Член 3

Членот 2 се менува и гласи :

„Поимите употребувани во овој закон, го имаат следново значење:

- „работодавач“ е правно лице или негова организациона единица кое има седиште на територијата на Република Македонија или физичко лице кое има постојан престој на територијата на Република Македонија, кои вработуваат работници (во натамошниот текст: работодавач),

- „самовработено лице“ е физичко лице кое врши самостојна економска дејност или професионална и друга интелектуална услуга од која остварува приход, за своја сметка, под условите утврдени со закон,